

Службен весник

на Република Македонија

Број 141

24 септември 2014, среда

година LXX

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
4363. Одлука за предавање на недвижност- градежно земјиште во владение на Јавното претпријатие за државни патишта.....	2	4371. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за постапување со одземен имот.....	18
4364. Одлука за запишување на право на сопственост на недвижни ствари во корист на Република Македонија во јавната книга за запишување на правата на недвижностите.....	8	4372. Заклучок за продажба на недвижности со јавно наддавање по електронски пат.....	19
4365. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на државниот архив на Република Македонија.....	8	4373. Заклучок за продажба на недвижност со јавно наддавање по електронски пат.....	20
4366. Програма за изменување на Програмата за остварување и развој на дејноста во студентскиот стандард за 2014 година.....	16	4374. Заклучок за продажба на недвижност со јавно наддавање по електронски пат.....	21
4367. Програма за изменување на Програмата за остварување и развој на дејноста во ученичкиот стандард за 2014 година.....	16	7375. Одлука за изменување на Одлуката за утврдување на обрасците предвидени во Правилникот за содржината и начинот на остварување на правата и обврските од задолжителното здравствено осигурување.....	22
4368. Програма за изменување на Програмата за научно-истражувачката дејност за 2014 година.....	16	7376. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на референтни цени на лекови кои се на Листата на лекови кои паѓаат на товар на Фондот за здравствено осигурување на Македонија	24
4369. Програма за изменување на Програмата за изградба и реконструкција на основни училишта за 2014 година.....	18	4377. Одлука за изменување и дополнување на Листата на лекови кои паѓаат на товар на Фондот за здравствено осигурување на Македонија ...	25
4370. Програма за изменување на Програмата за изградба и реконструкција на средни училишта за 2014 година.....	18		

	Стр.		Стр.
7378. Правилник за специјализирана медицинска рехабилитација како продолжено болничко лекување	26	7380. Правилник за дополнување на Правилникот за содржината и начинот на остварувањето на правата и обврските од задолжителното здравствено осигурување	42
7379. Правилник за дополнување на Правилникот за начинот на плаќање на лабораториските испитувања во специјалистичко консултативната здравствена заштита по упат на избран лекар	42	7381. Правилник за распределба на авторските надоместоци	42
		Огласен дел	1-60

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

4363.

Врз основа на член 33 став (2) од Законот за експропријација („Службен весник на Република Македонија“ бр. 95/2012, 131/2012, 24/2013 и 27/2014), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 23.9.2014 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ПРЕДАВАЊЕ НА НЕДВИЖНОСТ- ГРАДЕЖНО ЗЕМЛИШТЕ ВО ВЛАДЕНИЕ НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ДРЖАВНИ ПАТИШТА

Член 1

Со оваа одлука на Јавното претпријатие за државни патишта - како предлагач на експропријацијата, да му се предаде во владение градежното земјиште кое претставува:

1. Дел од КП.бр.1187 КО Ботун со површина од 20м2, евидентирана во Имотен лист бр.11053, согласно Решение за експропријација УП.бр.26-1753/2014-2 од 02.07.2014 година на Министерство за финансии, Управа за имотно правни работи - Одделение за управна постапка во Охрид;

2. Дел од КП.бр.379/5 КО Оровник со површина од 353м2, евидентирана во Имотен лист бр.203, согласно Решение за експропријација УП.бр.26-1754/2014 од 01.07.2014 година на Министерство за финансии, Управа за имотно правни работи - Одделение за управна постапка во Охрид;

3. Дел од КП.бр.369/1 КО Оровник со површина од 50м2, евидентирана во Имотен лист бр.585, согласно Решение за експропријација УП.бр.26-1756/2014 од 02.07.2014 година на Министерство за финансии, Управа за имотно правни работи - Одделение за управна постапка во Охрид;

4. Дел од КП.бр.396 КО Оровник со површина од 298м2, евидентирана во Имотен лист бр.586, согласно Решение за експропријација УП.бр.26-1757/2014 од 02.07.2014 година на Министерство за финансии, Управа за имотно правни работи - Одделение за управна постапка во Охрид;

5. Дел од КП.бр.1448/3 КО Требеништа со површина од 53м2 и дел од КП.бр.1448/7 КО Требеништа со површина од 20м2, евидентирани во Имотен лист бр.600, согласно Решение за експропријација УП.бр.26-1758/2014 од 02.07.2014 година на Министерство за финансии, Управа за имотно правни работи - Одделение за управна постапка во Охрид;

6. Дел од КП.бр.1056/4 КО Оровник со површина од 94м2 и дел од КП.бр.1056/3 КО Оровник со површина од 76м2, евидентирани во Имотен лист бр.857, согласно Решение за експропријација УП.бр.26-1765/2014 од 30.06.2014 година на Министерство за финансии, Управа за имотно правни работи - Одделение за управна постапка во Охрид;

7. Дел од КП.бр.1016/8 КО Оровник со површина од 726м2, евидентирана во Имотен лист бр.119, согласно Решение за експропријација УП.бр.26-1768/2014 од 26.06.2014 година на Министерство за финансии, Управа за имотно правни работи - Одделение за управна постапка во Охрид;

8. Дел од КП.бр.1016 КО Оровник со површина од 132м2, евидентирана во Имотен лист бр.835, согласно Решение за експропријација УП.бр.26-1772/2014-2 од 03.07.2014 година на Министерство за финансии, Управа за имотно правни работи - Одделение за управна постапка во Охрид;

9. Дел од КП.бр.1034/3 КО Оровник со површина од 108м2, евидентирана во Имотен лист бр.919, согласно Решение за експропријација УП.бр.26-1779/2014 од 27.06.2014 година на Министерство за финансии, Управа за имотно правни работи - Одделение за управна постапка во Охрид;

10. Дел од КП.бр.1034/1 КО Оровник со површина од 574м2, евидентирана во Имотен лист бр.1345, согласно Решение за експропријација УП.бр.26-1780/2014 од 27.06.2014 година на Министерство за финансии, Управа за имотно правни работи - Одделение за управна постапка во Охрид;

11. Дел од КП.бр.961/1 КО Оровник со површина од 81м2, евидентирана во Имотен лист бр.953, согласно Решение за експропријација УП.бр.26-1781/2014 од 27.06.2014 година на Министерство за финансии, Управа за имотно правни работи - Одделение за управна постапка во Охрид;

12. Дел од КП.бр.970/3 КО Оровник со површина од 56м2, евидентирана во Имотен лист бр.666, согласно Решение за експропријација УП.бр.26-1782/2014 од 27.06.2014 година на Министерство за финансии, Управа за имотно правни работи - Одделение за управна постапка во Охрид;

13. Дел од КП.бр.977/1 КО Оровник со површина од 61м2, евидентирана во Имотен лист бр.36, согласно Решение за експропријација УП.бр.26-1787/2014 од 03.07.2014 година на Министерство за финансии, Управа за имотно правни работи - Одделение за управна постапка во Охрид;

14. Дел од КП.бр.987 КО Оровник со површина од 767м2, евидентирана во Имотен лист бр.35, согласно Решение за експропријација УП.бр.26-1789/2014-2 од 03.07.2014 година на Министерство за финансии, Управа за имотно правни работи - Одделение за управна постапка во Охрид;

15. Дел од КП.бр.1114/8 КО Оровник со површина од 44м2, евидентирана во Имотен лист бр.120, согласно Решение за експропријација УП.бр.26-1796/2014-2 од 03.07.2014 година на Министерство за финансии, Управа за имотно правни работи - Одделение за управна постапка во Охрид;

16. Дел од КП.бр.1050/4 КО Оровник со површина од 181м2, евидентирана во Имотен лист бр.1151, согласно Решение за експропријација УП.бр.26-1799/2014-2 од 03.07.2014 година на Министерство за финансии, Управа за имотно правни работи - Одделение за управна постапка во Охрид;

17. Дел од КП.бр.1040/5 КО Оровник со површина од 207м2, евидентирана во Имотен лист бр.778, согласно Решение за експропријација УП.бр.26-1800/2014-2 од 02.07.2014 година на Министерство за финансии, Управа за имотно правни работи - Одделение за управна постапка во Охрид;

139. Дел од КП.бр.244 КО Сливово со површина од 621м², евидентирана во Имотен лист бр.55, согласно Решение за експропријација УП.бр.26-1921/2014-2 од 20.08.2014 година на Министерство за финансии, Управа за имотно правни работи - Одделение за управна постапка во Охрид;

140. Дел од КП.бр.245 КО Сливово со површина од 94м², евидентирана во Имотен лист бр.55, согласно Решение за експропријација УП.бр.26-1908/2014-2 од 19.08.2014 година на Министерство за финансии, Управа за имотно правни работи - Одделение за управна постапка во Охрид;

141. Дел од КП.бр.420 КО Арбиново со површина од 240м², евидентирана во Имотен лист бр.18, согласно Решение за експропријација УП.бр.26-236/2014 од 23.05.2014 година на Министерство за финансии, Управа за имотно правни работи - Одделение за управна постапка во Охрид;

142. Дел од КП.бр.456 КО Требеништа со површина од 313м², евидентирана во Имотен лист бр.813, согласно Решение за експропријација УП.бр.26-618/2014 од 23.05.2014 година на Министерство за финансии, Управа за имотно правни работи - Одделение за управна постапка во Охрид;

143. Дел од КП.бр.273/3 КО Требеништа со површина од 355м², евидентирана во Имотен лист бр.100, согласно Решение за експропријација УП.бр.26-563/2014 од 23.05.2014 година на Министерство за финансии, Управа за имотно правни работи - Одделение за управна постапка во Охрид;

144. Дел од КП.бр.1763/1 КО Ботун со површина од 4м², евидентирана во Имотен лист бр.259, согласно Решение за експропријација УП.бр.26-759/2014-2 од 30.04.2014 година на Министерство за финансии, Управа за имотно правни работи - Одделение за управна постапка во Охрид;

145. Дел од КП.бр.69/3 КО Климентани со површина од 100м², евидентирана во Имотен лист бр.256, согласно Решение за експропријација УП.бр.26-1654/2014 од 10.09.2014 година на Министерство за финансии, Управа за имотно правни работи - Одделение за управна постапка во Охрид;

146. Дел од КП.бр.179/1 КО Издеглавје со површина од 1.908м², евидентирана во Имотен лист бр.83703, согласно Решение за експропријација УП.бр.26-111/2014-2 од 22.04.2014 година на Министерство за финансии, Управа за имотно правни работи - Одделение за управна постапка во Охрид;

147. Дел од КП.бр.242/2 КО Попоец со површина од 81м², евидентирана во Имотен лист бр.208, согласно Решение за експропријација УП.бр.26-247/2 од 01.04.2014 година на Министерство за финансии, Управа за имотно правни работи - Одделение за управна постапка во Кичево;

148. КП.бр.5923/35 КО Кичево 9 со површина од 371м² и дел од КП.бр.5923/36 КО Кичево 9 со површина од 173м², евидентирани во Имотен лист бр.57248, согласно Решение за експропријација УП.бр.26-9/3 од 26.02.2014 година на Министерство за финансии, Управа за имотно правни работи - Одделение за управна постапка во Кичево;

149. КП.бр.2070 со површина од 714м², дел од КП.бр.2085 со површина од 1000м², дел од КП.бр.2101 со површина од 2.286м², дел од КП.бр.2102 со површина од 202м², дел од КП.бр.2116 со површина од 3.518м², сите во КО Попоец евидентирани во Имотен лист бр.23 согласно Решение за експропријација УП.бр.26-226/3 од 21.03.2014 година на Министерство за финансии, Управа за имотно правни работи - Одделение за управна постапка во Кичево;

150. Дел од КП.бр.148 КО Издеглавје со површина од 241.964м², евидентирана во Имотен лист бр.83704, согласно Решение за експропријација УП.бр.26-1968/2014-2 од 18.08.2014 година на Министерство за

финансии, Управа за имотно правни работи - Одделение за управна постапка во Охрид- за изградба на Автопатот „Кичево- Охрид“.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-7978/1
23 септември 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

4364.

Врз основа на член 91 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 188/2013 и 27/2014), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 9.9.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ЈАВНАТА КНИГА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА НЕДВИЖНОСТИТЕ

Член 1

Се запишува правото на сопственост на недвижна ствар што се наоѓа на:

- КП.бр.3809 КО Радовиш, улица Самоилова бр.36, број на зграда - 1, намена на зграда и друг објект - А2, влез - 1, кат- К1, број - 5, намена на посебен дел од зграда -СТ, внатрешна површина - 55 м²;

- КП.бр.3809 КО Радовиш, улица Самоилова бр.36, број на зграда - 1, намена на зграда и друг објект - А2, влез - 1, кат- К1, број - 5, намена на посебен дел од зграда - ПП, внатрешна површина - 9 м²;

- КП.бр.3809 КО Радовиш, улица Самоилова бр.36, број на зграда - 1, намена на зграда и друг објект - А2, влез -1, кат- ПО, број - 5, намена на посебен дел од зграда - П, внатрешна површина - 9 м², во корист на Република Македонија во Јавната книга за запишување на правата на недвижностите.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-7005/2
9 септември 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

4365.

Врз основа на член 54 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 188/2013 и 27/2014), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 9.9.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ДРЖАВНИОТ АРХИВ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија и престанува користењето на движните ствари и тоа:

Реден број	Инвентарен број	О п и с	Количина	Вредност во денари
1	133004	Админ.плакар 80/45/200	1	3.947
2	133005	Админ.плакар 80/45/200	1	3.947
3	133015	Админ.плакар 80/45/200	1	3.947
4	133016	Админ.плакар 80/45/200	1	3.947
5	133017	Админ.плакар 80/45/200	1	3.947
6	133018	Админ.плакар 80/45/200	1	3.947
7	133019	Админ.плакар 80/45/200	1	3.947
8	133042	Админ.плакар 80/45/200	1	3.947
9	133043	Админ.плакар 80/45/200	1	3.947
10	133044	Админ.плакар 80/45/200	1	3.947
11	133045	Админ.плакар 80/45/200	1	3.947
12	133046	Админ.плакар 80/45/200	1	3.947
13	133047	Админ.плакар 80/45/200	1	3.947
14	133063	Админ.плакар 80/45/200	1	3.947
15	133064	Админ.плакар 80/45/200	1	3.947
16	133065	Админ.плакар 80/45/200	1	3.947
17	133066	Админ.плакар 80/45/200	1	3.947
18	133095	Админ.плакар 80/45/200	1	3.947
19	133097	Админ.плакар 80/45/200	1	3.947
20	133098	Админ.плакар 80/45/200	1	3.947
21	133122	Админ.плакар 80/45/200	1	3.947
22	133123	Админ.плакар 80/45/200	1	3.947
23	133124	Админ.плакар 80/45/200	1	3.947
24	133125	Админ.плакар 80/45/200	1	3.947
25	133126	Админ.плакар 80/45/200	1	3.947
26	133127	Админ.плакар 80/45/200	1	3.947
27	133160	Админ.плакар 80/45/200	1	3.947
28	133161	Админ.плакар 80/45/200	1	3.947
29	133162	Админ.плакар 80/45/200	1	3.947
30	133176	Админ.плакар 80/45/200	1	3.947
31	133177	Админ.плакар 80/45/200	1	3.947
32	133178	Админ.плакар 80/45/200	1	3.947
33	133181	Админ.плакар 80/45/200	1	3.947
34	133199	Админ.плакар 80/45/200	1	3.947
35	133201	Админ.плакар 80/45/200	1	3.947
36	133202	Админ.плакар 80/45/200	1	3.947
37	133203	Админ.плакар 80/45/200	1	3.947
38	133228	Админ.плакар 80/45/200	1	3.947
39	133244	Админ.плакар 80/45/200	1	3.947

40	133245	Админ.плакар 80/45/200	1	3.947
41	133258	Админ.плакар 80/45/200	1	3.947
42	133261	Админ.плакар 80/45/200	1	3.947
43	133263	Админ.плакар 80/45/200	1	3.947
44	133264	Админ.плакар 80/45/200	1	3.947
45	133283	Админ.плакар 80/45/200	1	3.290
46	133284	Админ.плакар 80/45/200	1	3.947
47	133286	Админ.плакар 80/45/200	1	3.947
48	133287	Админ.плакар 80/45/200	1	3.947
49	133305	Админ.плакар 80/45/200	1	3.947
50	133306	Админ.плакар 80/45/200	1	3.947
51	133307	Админ.плакар 80/45/200	1	3.947
52	133308	Админ.плакар 80/45/200	1	3.947
53	133309	Админ.плакар 80/45/200	1	3.947
54	133334	Админ.плакар 80/45/200	1	3.947
55	133359	Админ.плакар 80/45/200	1	3.947
56	133360	Админ.плакар 80/45/200	1	3.947
57	133361	Админ.плакар 80/45/200	1	3.947
58	133371	Админ.плакар 80/45/200	1	3.947
59	133382	Админ.плакар 80/45/200	1	3.947
60	133383	Админ.плакар 80/45/200	1	3.947
61	133384	Админ.плакар 80/45/200	1	3.947
62	133441	Админ.плакар 80/45/200	1	3.947
63	133442	Админ.плакар 80/45/200	1	3.947
64	133443	Админ.плакар 80/45/200		3.947
65	133444	Админ.плакар 80/45/200	1	3.947
66	133445	Админ.плакар 80/45/200	1	3.947
67	133632	Админ.плакар 80/45/200	1	3.947
68	133634	Админ.плакар 80/45/200	1	3.947
69	133636	Админ.плакар 80/45/200	1	3.947
70	133650	Админ.плакар 80/45/200	1	3.947
71	133652	Админ.плакар 80/45/200	1	3.947
72	133661	Админ.плакар 80/45/200	1	3.947
73	133663	Админ.плакар 80/45/200	1	3.947
74	133665	Админ.плакар 80/45/200	1	3.947
75	133667	Админ.плакар 80/45/200	1	3.947
76	133669	Админ.плакар 80/45/200	1	3.947
77	133678	Админ.плакар 80/45/200	1	3.947
78	133686	Админ.плакар 80/45/200	1	3.947
79	133688	Админ.плакар 80/45/200	1	3.947
80	133697	Админ.плакар 80/45/200	1	3.947
81	133699	Админ.плакар 80/45/200	1	3.947
82	133772	Админ.плакар 80/45/200	1	3.947
83	133773	Админ.плакар 80/45/200	1	3.947

84	133774	Админ.плакар 80/45/200	1	3.947
85	133849	Админ.плакар 80/45/200	1	3.947
86	133859	Админ.плакар 80/45/200	1	4.336
87	133943	Админ.плакар 80/45/200	1	8.385
88	133944	Админ.плакар 80/45/200	1	8.385
89	133945	Админ.плакар 80/45/200	1	8.385
90	133987	Админ.плакар 80/45/200	1	8.319
91	133988	Админ.плакар 80/45/200	1	8.319
92	133989	Админ.плакар 80/45/200	1	8.319
93	133990	Админ.плакар 80/45/200	1	8.319
94	133991	Админ.плакар 80/45/200	1	8.319
95	133992	Админ.плакар 80/45/200	1	8.319
96	134015	Админ.плакар 80/45/200	1	8.319
97	134025	Админ.плакар 80/45/200	1	3.947
98	134052	Админ.плакар 80/45/200	1	4.083
99	134687	Админ.плакар 80/45/200	1	3.947
100	134692	Админ.плакар 80/45/200	1	3.947
101	134809	Админ.плакар 80/45/200	1	3.947
102	134810	Админ.плакар 80/45/200	1	3.947
103	134811	Админ.плакар 80/45/200	1	3.947
104	133744	Админ.плакар 85/45/200	1	4.336
105	133745	Админ.плакар 85/45/200	1	4.336
106	134154	Админ.плакар 90/45/200	1	4.857
107	134041	Административен плакар	1	6.435
108	134042	Административен плакар	1	6.435
109	133408	Конференциска маса	1	12.980
110	133931	Мобилна касета со фиоки	1	1.908
111	133935	Мобилна касета со фиоки	1	1.908
112	133969	Мобилна касета со фиоки	1	1.908
113	133980	Мобилна касета со фиоки	1	1.908
114	133993	Мобилна касета со фиоки	1	1.908
115	134001	Мобилна касета со фиоки	1	1.908
116	134045	Мобилна касета со фиоки	1	2.366
117	134227	Мобилна касета со фиоки	1	1.908
118	134270	Мобилна касета со фиоки	1	1.908
119	134274	Мобилна касета со фиоки	1	1.908
120	136377	Мобилна касета со фиоки	1	2.752
121	136379	Мобилна касета со фиоки	1	2.752
122	136388	Мобилна касета со фиоки	1	2.752
123	136634	Мобилна касета со фиоки	1	2.134
124	136662	Мобилна касета со фиоки	1	2.134
125	137097	Мобилна касета со фиоки	1	1.908
126	137900	Мобилна касета со фиоки	1	1.908
127	138032	Мобилна касета со фиоки	1	2.134

128	138037	Мобилна касета со фиоки	1	2.134
129	138040	Мобилна касета со фиоки	1	2.134
130	138045	Мобилна касета со фиоки	1	2.134
131	138463	Мобилна касета со фиоки	1	1.960
132	138623	Мобилна касета со фиоки	1	1.960
133	138624	Мобилна касета со фиоки	1	1.960
134	138625	Мобилна касета со фиоки	1	1.960
135	138626	Мобилна касета со фиоки	1	1.960
136	138627	Мобилна касета со фиоки	1	1.960
137	138628	Мобилна касета со фиоки	1	1.960
138	138629	Мобилна касета со фиоки	1	1.960
139	138630	Мобилна касета со фиоки	1	1.960
140	138631	Мобилна касета со фиоки	1	1.960
141	138632	Мобилна касета со фиоки	1	1.960
142	138633	Мобилна касета со фиоки	1	1.960
143	138634	Мобилна касета со фиоки	1	1.960
144	138635	Мобилна касета со фиоки	1	1.960
145	138636	Мобилна касета со фиоки	1	1.960
146	138637	Мобилна касета со фиоки	1	1.960
147	138638	Мобилна касета со фиоки	1	1.960
148	138639	Мобилна касета со фиоки	1	1.960
149	138640	Мобилна касета со фиоки	1	1.960
150	138641	Мобилна касета со фиоки	1	1.960
151	138642	Мобилна касета со фиоки	1	1.960
152	138643	Мобилна касета со фиоки	1	1.960
153	138644	Мобилна касета со фиоки	1	1.960
154	138645	Мобилна касета со фиоки	1	1.960
155	138646	Мобилна касета со фиоки	1	1.960
156	138651	Мобилна касета со фиоки	1	1.960
157	138655	Мобилна касета со фиоки	1	1.960
158	138658	Мобилна касета со фиоки	1	1.960
159	138659	Мобилна касета со фиоки	1	1.960
160	138661	Мобилна касета со фиоки	1	1.960
161	138662	Мобилна касета со фиоки	1	1.960
162	138663	Мобилна касета со фиоки	1	1.960
163	138665	Мобилна касета со фиоки	1	1.960
164	138666	Мобилна касета со фиоки	1	1.960
165	138667	Мобилна касета со фиоки	1	1.960
166	138668	Мобилна касета со фиоки	1	1.960
167	138669	Мобилна касета со фиоки	1	1.960
168	138670	Мобилна касета со фиоки	1	1.960
169	138671	Мобилна касета со фиоки	1	1.960
170	138672	Мобилна касета со фиоки	1	1.960
171	133072	Помошно работно биро	1	2.571

172	133099	Помошно работно биро	1	2.571
173	133103	Помошно работно биро	1	2.571
174	133194	Помошно работно биро	1	2.571
175	133207	Помошно работно биро	1	2.571
176	133213	Помошно работно биро	1	2.571
177	133256	Помошно работно биро	1	2.571
178	133320	Помошно работно биро	1	2.571
179	133561	Помошно работно биро	1	2.571
180	133570	Помошно работно биро	1	2.571
181	133586	Помошно работно биро	1	2.571
182	133599	Помошно работно биро	1	2.571
183	133603	Помошно работно биро	1	2.571
184	133619	Помошно работно биро	1	2.571
185	133002	Работна столица - лифтомат	1	2.730
186	133040	Работна столица - лифтомат	1	1.030
187	133104	Работна столица - лифтомат	1	1.539
188	133116	Работна столица - лифтомат	1	1.030
189	133136	Работна столица - лифтомат	1	2.730
190	133190	Работна столица - лифтомат	1	2.035
191	133195	Работна столица - лифтомат	1	1.526
192	133214	Работна столица - лифтомат	1	1.030
193	133219	Работна столица - лифтомат	1	2.836
194	133249	Работна столица - лифтомат	1	2.035
195	133265	Работна столица - лифтомат	1	2.730
196	133296	Работна столица - лифтомат	1	1.526
197	133299	Работна столица - лифтомат	1	1.503
198	133301	Работна столица - лифтомат	1	1.503
199	1333564	Работна столица - лифтомат	1	2.730
200	133399	Работна столица - лифтомат	1	1.147
201	133432	Работна столица - лифтомат	1	2.730
202	133435	Работна столица - лифтомат	1	1.526
203	133436	Работна столица - лифтомат	1	1.539
204	133437	Работна столица - лифтомат	1	2.730
205	133485	Работна столица - лифтомат	1	1.147
206	133487	Работна столица - лифтомат	1	2.487
207	133492	Работна столица - лифтомат	1	1.526
208	133497	Работна столица - лифтомат	1	1.147
209	133498	Работна столица - лифтомат	1	2.035
210	133504	Работна столица - лифтомат	1	1.539
211	133508	Работна столица - лифтомат	1	1.147
212	133532	Работна столица - лифтомат	1	2.730
213	133535	Работна столица - лифтомат	1	2.730
214	133539	Работна столица - лифтомат	1	2.730
215	133549	Работна столица - лифтомат	1	2.730

216	133564	Работна столица - лифтомат	1	2.730
217	133575	Работна столица - лифтомат	1	2.730
218	133593	Работна столица - лифтомат	1	1.526
219	133601	Работна столица - лифтомат	1	1.526
220	133617	Работна столица - лифтомат	1	2.836
221	133637	Работна столица - лифтомат	1	1.380
222	133657	Работна столица - лифтомат	1	1.526
223	133703	Работна столица - лифтомат	1	1.526
224	133839	Работна столица - лифтомат	1	1.526
225	133960	Работна столица - лифтомат	1	2.692
226	133995	Работна столица - лифтомат	1	2.692
227	134134	Работна столица - лифтомат	1	1.595
228	134178	Работна столица - лифтомат	1	1.030
229	134216	Работна столица - лифтомат	1	2.836
230	134231	Работна столица - лифтомат	1	1.595
231	134295	Работна столица - лифтомат	1	3.056
232	134298	Работна столица - лифтомат	1	1.539
233	134305	Работна столица - лифтомат	1	2.836
234	134330	Работна столица - лифтомат	1	3.106
235	134355	Работна столица - лифтомат	1	1.539
236	134389	Работна столица - лифтомат	1	1.526
237	134403	Работна столица - лифтомат	1	1.539
238	134463	Работна столица - лифтомат	1	2.836
239	134512	Работна столица - лифтомат	1	1.539
240	134702	Работна столица - лифтомат	1	1.595
241	134829	Работна столица - лифтомат	1	1.503
242	134894	Работна столица - лифтомат	1	2.730
243	134932	Работна столица - лифтомат	1	1.526
244	137724	Работна столица - лифтомат	1	1.153
245	134357	Работно биро	1	6.204
246	134948	Работно биро	1	6.837
247	137994	Работно биро	1	5.946
248	138151	Работно биро	1	5.946
249	134104	Работно биро 136/80	1	3.562
250	134133	Работно биро 136/80	1	2.866
251	134135	Работно биро 136/80	1	2.866
252	134138	Работно биро 136/80	1	4.746
253	134143	Работно биро 136/80	1	2.866
254	134147	Работно биро 136/80	1	2.866
255	134165	Работно биро 136/80	1	2.866
256	134462	Работно биро 136/80	1	4.746
257	134464	Работно биро 136/80	1	4.746
258	138064	Работно биро 136/80	1	4.746
259	133083	Работно биро 140/80	1	3.420

260	133814	Работно биро 140/80	1	2.571
261	134545	Работно биро 140/80	1	6.710
262	136191	Работно биро 140/80	1	5.282
263	136192	Работно биро 140/80	1	5.280
264	136196	Работно биро 140/80	1	5.280
265	136201	Работно биро 140/80	1	5.280
266	136204	Работно биро 140/80	1	5.280
267	136211	Работно биро 140/80	1	5.280
268	136215	Работно биро 140/80	1	5.280
269	136218	Работно биро 140/80	1	5.280
270	136220	Работно биро 140/80	1	5.280
271	136226	Работно биро 140/80	1	5.280
272	136376	Работно биро 140/80	1	5.280
273	136381	Работно биро 140/80	1	5.280
274	136389	Работно биро 140/80	1	5.280
275	136505	Работно биро 140/80	1	5.280
276	136508	Работно биро 140/80	1	5.280
277	136516	Работно биро 140/80	1	5.280
278	136537	Работно биро 140/80	1	5.280
279	136540	Работно биро 140/80	1	5.280
280	136543	Работно биро 140/80	1	5.280
281	136547	Работно биро 140/80	1	5.280
282	136550	Работно биро 140/80	1	5.280
283	136560	Работно биро 140/80	1	5.282
284	136566	Работно биро 140/80	1	5.280
285	136569	Работно биро 140/80	1	5.280
286	136571	Работно биро 140/80	1	5.280
287	136586	Работно биро 140/80	1	5.280
288	136602	Работно биро 140/80	1	5.280
289	136612	Работно биро 140/80	1	5.280
290	136635	Работно биро 140/80	1	5.280
291	136643	Работно биро 140/80	1	5.280
292	136649	Работно биро 140/80	1	5.280
293	136653	Работно биро 140/80	1	5.280
294	136659	Работно биро 140/80	1	5.280
295	136661	Работно биро 140/80	1	5.280
296	136663	Работно биро 140/80	1	5.280
297	137997	Работно биро 140/80	1	5.851
298	138132	Работно биро 140/80	1	5.280
299	138141	Работно биро 140/80	1	5.280
300	138144	Работно биро 140/80	1	5.280
301	138145	Работно биро 140/80	1	5.280
302	138622	Работно биро 140/80	1	5.280
303	133418	Работно биро 150/70	1	4.386
304	134418	Работно биро 150/70	1	4.386
		Вкупно:		1.066.753

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Државен архив на Република Македонија.

Член 3

Директорот на Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија склучува договор со директорот на Државниот архив на Република Македонија, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-7083/1
9 септември 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

4366.

Врз основа на член 8 од Законот за студентскиот стандард („Службен весник на Република Македонија“ бр. 15/2013, 120/2013 и 41/2014) и член 40 став 3 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2014 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.180/2013), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 23.9.2014 година, донесе

ПРОГРАМА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И РАЗВОЈ НА ДЕЈНОСТА ВО СТУДЕНТСКИОТ СТАНДАРД ЗА 2014 ГОДИНА

1. Во Програмата за остварување и развој на дејноста во студентскиот стандард за 2014 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 10/14) во точка 1 во ставот 10 табелата се заменува со нова табела, која гласи:

Програма/ Потпрограма	Страна	ОПИС	НАМЕНА	ИЗНОС
Програма Б			ВКУПНО:	436.653.000
Потпрограма 60	420	Стоки и услуги	Патни и државни расходи	5.996.000
Потпрограма 60	421	Стоки и услуги	Компјутерни услуги, тренинзи, комуникации	5.000.000
Потпрограма 60	425	Стоки и услуги	Договорени услуги	1.400.000
Потпрограма 60	426	Стоки и услуги	Други тековни расходи	850.000
Потпрограма 60	464	Разни трансфери	Стипендии за студенти, партиципации за сместување и исхрана на студентите во студентски домови	410.300.000
Потпрограма 60	465	Исплата по извршени испрши	Исплата по извршени испрши	8.181.000
Потпрограма 60	480	Капитални расходи	Купување на опрема и машини	11.000
Потпрограма 60	483	Капитални расходи	Купување на мебел	5.075.000
Потпрограма 60	485	Капитални расходи	Вложување и нефинансови средства - студентски кредити	90.000
	Страна	ОПИС	НАМЕНА	ИЗНОС
Потпрограма ТК	482	Капитални расходи	ИЗГРАДА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА СТУДЕНТСКИ ДОМОВИ	41.278.000
			СЕ ВКУПНО: Програма Б и Потпрограма ТК:	477.931.000

2. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-7752/1
23 септември 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

4367.

Врз основа на член 7 од Законот за ученичкиот стандард („Службен весник на Република Македонија“ бр.52/2005, 117/2008, 17/2011, 135/2011, 15/2013 и 41/2014) и член 40 став 3 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2014 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.180/13), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 23.9.2014 година, донесе

ПРОГРАМА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И РАЗВОЈ НА ДЕЈНОСТА ВО УЧЕНИЧКИОТ СТАНДАРД ЗА 2014 ГОДИНА

1. Во Програмата за остварување и развој на дејноста во студентскиот стандард за 2014 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.7/2014) во точка 1 во ставот 9 табелата се заменува со нова табела, која гласи:

Програма/ Потпрограма	Страна	ОПИС	НАМЕНА	ИЗНОС
Програма Б			ВКУПНО:	228.364.000
Потпрограма 60	426	Стоки и услуги	Други тековни расходи	300.000
Потпрограма 60	464	Разни трансфери	Стипендии за поддршка на талантливите ученици, сместување и исхрана на ученици во ученички домови	227.357.000
Потпрограма 60	465	Исплата по извршени испрши	Исплата по извршени испрши	647.000
Потпрограма 60	483	Капитални расходи	Купување на мебел	50.000
	Страна	ОПИС	НАМЕНА	ИЗНОС
Потпрограма ТК	482	Капитални расходи	РЕКОНСТРУКЦИЈА НА УЧЕНИЧКИ ДОМОВИ	2.800.000
			СЕ ВКУПНО: Програма Б и Потпрограма ТК:	230.954.000

2. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-7753/1
23 септември 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

4368.

Врз основа на член 40 став 4 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2014 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 180/13) а во врска со член 49 став 1 од Законот за научно-истражувачка дејност („Службен весник на Република Македонија“ бр.46/08, 103/08, 24/11, 80/12, 24/13, 147/13 и 41/14) Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 23.09.2014 година, донесе

ПРОГРАМА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКАТА ДЕЈНОСТ ЗА 2014 ГОДИНА

Во Програмата за научно-истражувачката дејност за 2014 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.8/14).

Табелата 1-Преглед на распределба средства за научно-истражувачка работа за 2014 година, се заменува со нова табела, која гласи:

Реден број	АКТИВНОСТИ	БУЏЕТСКИ СТАВКИ							ВКУПНО
		420-Одани и делови тропоси	421-Енормални услуги, прее, ко муници и транспорт	423-Материали и ситни инвентар	424-Потрошак и трошак од државне	425-Договори услуги	426-Други тековни расходи	464-Резервација	
1	Програма за развој на работа на јавни научни установи (научно-истражувачки центри, научно-истражувачка инфраструктура, издавачка делови, организирање на научни собири, учество на домашни научни истражувања на меѓународни научни собири и студентски престој во странство, престој на странски научни истражувачки институти во Република Македонија	700.000	1.500.000	500.000	1.100.000	1.700.000	0	0	5.500.000
2	Научно-истражувачки проекти-факултети (бидејќи не)	700.000	1.400.000	1.300.000	1.000.000	1.700.000	0	0	6.100.000
3	Научно-истражувачки проекти (бидејќи не)	1.200.000	750.000	600.000	900.000	900.000	0	0	4.350.000
4	Научно-истражувачки проекти (бидејќи не)	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Организациска на научни собири	400.000	0	800.000	0	0	0	0	1.200.000
6	Учество на научни работилници од Република Македонија на меѓународни научни собири во странство	200.000	0	0	0	300.000	0	0	500.000
7	Студентски престој во странство и престој на странски научни работилници во РМ	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000
8	Објавување на научни трудови во странски научни списанија	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Објавување на научни трудови во странски научни списанија (во импакт фактор)	0	0	0	0	6.500.000	0	0	6.500.000
10	Стипендии за студент од втор циклус во земјата „Стипендии за студент од трет циклус во земјата „Стипендии за студент и школарини од втор циклус во странство „Стипендии за студент и школарини од втор циклус во странство „Стипендии за студент од трет циклус во странство „Еднократен надомест за одбрана на магистерски труд „Еднократен надомест за одбрана на докторски труд „Стипендии за студент од втор циклус за ПАН АИЗ и ИЕФ-ФИД „Гранца „Стипендии и школарини за специјалностски и последипломски студии за истражување на евро-структурни развој „Стипендии за студент од втор циклус за ФАНУ „Република Чешка „Универзитетски стипендии и Стипендии за последипломски студии и докторски студии во согласност со Законот за правата на претседателот на Република Македонија и неговото семејство по преставување на функцијата	0	0	0	0	0	0	97.200.000	97.200.000
11	Тешкава култура	0	0	0	0	1.500.000	0	0	1.500.000
12	Договори за услуги (наплата Голге Делен)	0	0	0	0	304.000	0	500.000	804.000
13	Контрибуција и Членарина во Меѓународни организации	0	0	0	0	0	2.950.000	0	2.950.000
14	ПЕРПУС	0	0	0	0	300.000	0	300.000	600.000
15	Други расходи исплати на експертизи и советодавни тела, исплати на резиденции, објавување на огласи, конкурси и други активности	0	0	0	0	1.000.000	50.000	0	1.050.000
	ВКУПНО ЗА 2014 ГОДИНА	3.300.000	3.650.000	3.200.000	3.000.000	14.204.000	3.000.000	98.000.000	128.354.000

2. Оваа програма влегува во сила наредниот денот од денот на објавувањето во Службен весник на Република Македонија.

Бр. 42-7833/1
23 септември 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрески**, с.р.

4369.

Врз основа на член 40 став 1 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2014 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 180/2013), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 23.9.2014 година, донесе

**ПРОГРАМА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ИЗГРАДБА
И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ОСНОВНИ УЧИЛИШТА
ЗА 2014 ГОДИНА**

1. Во Програмата за изградба и реконструкција на основни училишта за 2014 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 7/14), во точка 1 табелата се менува и гласи:

ОПИС НА АКТИВНОСТИ	ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА
Изградби, доградби и надградби на основни училишта за започнати градби и нови градби, доградби и надградби кои ќе започнат во 2014 година	138.102.000
Средства за враќање на задржан депозит	5.350.000
Реконструкција, санација, адаптација на училишни објекти кои се започнати и нови реконструкции, санации и адаптации кои ќе започнат во 2014 година	22.700.000
Стручно - технички надзор при изградби, доградби, надградби, реконструкции, санации	2.650.000
Техничка документација, елаборати, ревизија на техничка документација и трошоци за обезбедување на податоци за изградби, доградби, надградби, од јавни институции	3.800.000
ВКУПНО	172.602.000

2. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-7862/1
23 септември 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

4370.

Врз основа на член 40 став 2 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2014 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.180/2013), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 23.09.2014 година, донесе

**ПРОГРАМА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ИЗГРАДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА СРЕДНИ
УЧИЛИШТА ЗА 2014 ГОДИНА**

1. Во Програмата за изградба и реконструкција на средни училишта за 2014 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 7/14), во точка 1 табелата се менува и гласи :

ОПИС НА АКТИВНОСТИ	ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА
1. Изградби, доградби и надградби на средни училишта, за започнати градби и нови градби, доградби и надградби кои ќе започнат во 2014 година	53.380.000

2.	Средства за враќање на задржан депозит	1.420.000
3.	Реконструкција, санација, адаптација на училишни објекти кои се започнати и нови реконструкции, санации и адаптации кои ќе започнат во 2014 година	6.000.000
4.	Стручно-технички надзор при изградби, доградби, надградби, реконструкции, санации и адаптации	1.200.000
5.	Техничка документација, елаборати, ревизија на техничка документација и трошоци за обезбедување на податоци за изградби, доградби, надградби, реконструкции од јавни институции	1.500.000
	ВКУПНО	63.500.000

2. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-7861/1
23 септември 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

**АГЕНЦИЈА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО
ОДЗЕМЕН ИМОТ**

4371.

Врз основа на член 1, 6 и 15 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 98/08, 145/10, 104/13, 187/13 и 43/14), а во согласност со член 17 од Статутот на Агенцијата за управување со одземен имот, Управниот одбор на Агенцијата за управување со одземен имот на Република Македонија на седницата одржана ден 18.9.2014 година го донесе следниот

**П Р А В И Л Н И К
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ
ЗА ПОСТАПУВАЊЕ СО ОДЗЕМЕН ИМОТ**

Член 1

Во Правилникот за постапување со одземен имот („Службен весник на Република Македонија“ бр. 115/13) во членот 3 зборот „веднаш“, се заменува со зборовите „во рок од 2 дена“, по зборот „истата“, се додаваат зборовите „во рок од три дена од денот на одземањето“.

Член 2

Во членот 14 во ставот 1 зборовите „скапоцени камења и благородни метали“ се бришат, по зборот „денари“, запирката се брише и се додава сврзникот „и“.

Во ставот 3 зборовите „и Директорот на Агенцијата склучува Договор за чување на истите“ се бришат.

Член 3

Во членот 15 по зборовите „АУОИ“, се додаваат зборовите „по претходна согласност на Владата на Република Македонија“.

Член 4

Во членот 17 се брише став 1, ставот 2 станува став 1 и истиот се менува и гласи:

„Агенцијата за управување со одземен имот во предлогот за продажба на акциите на јавната берзанска аукција, може да се предложи просечната цена постигната во последните дванаесет месеци на берзата за таа хартија од вредност, а постапката да се спроведе согласно Правилата за организирање на јавна берзанска аукција на акциите во сопственост на Државата издадени од Македонската Берза,„

Ставот 3 на член 17 станува став 2.

Член 5

Членот 28 се менува и гласи:

“Продажбата на одземените предмети, имот и имот-на корист согласно овој Правилник се спроведува со надавање по електронски пат“.

Член 6

Членот 43 се менува и гласи:

“Агенцијата по добиената претходна согласност на судот кој ја донел одлуката за привремено одземање во кривична постапка ќе донесе одлука за продажба или отстапување на привремено одземен подвижен имот во кривична постапка доколку процени дека со чувањето на имотот се намалува неговата вредност или трошоците за негово чување се несразмерно големи. Барањето за претходна согласност за продажба и отстапување, Агенцијата го доставува до судот кој донел одлука за привремено одземање подвижен имот во кривична постапка во рок од десет дена од денот на известувањето за привремено одземен подвижен имот во кривична постапка.

Согласноста за продажба или отстапување на привремено одземен подвижен имот во кривична постапка судот ќе ја донесе во рок од 15 дена од денот на поднесувањето на барањето од страна на Агенцијата.

Агенцијата по применото известување од судот или органот кој донел одлука за привремено одземен подвижен имот во прекршочна постапка ќе донесе одлука за продажба или отстапување на привремено одземен подвижен имот во прекршочна постапка доколку процени дека со чувањето на имотот се намалува неговата вредност или трошоците за негово чување се несразмерно големи. Одлуката за продажба и отстапување на привремено одземен имот во прекршочна постапка Агенцијата ја донесува во рок од 15 дена од денот на известувањето за привремено одземен подвижен имот во прекршочна постапка.

Во случајот од ставовите 1 и 3 на овој член, Агенцијата во рок од девет дена обезбедува процена на привремено одземен подвижен имот од страна на овластен проценител или Бирото за судски вештачења.”

Член 7

Овој Правилник влегува во сила со денот на објавување во „Службен весник на Република Македонија“.

Агенција за управување
со одземен имот
Управен одбор
Претседател,

Владимир Спиркоски, с.р.

Бр. 01-4102/1

22 септември 2014 година

Скопје

4372.

Врз основа на член 37 став 2 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземен предмет во кривична и прекршочна постапка (“Службен весник на Република Македонија” бр.98/08, 145/10, 104/13, 187/13 и 43/14) и Одлука за продажба на одземен недвижен имот на Владата на Република Македонија, бр.42-5821/1 од 01.08.2014 година („Сл.весник на РМ, бр.119) Агенцијата за управување со одземен имот на 23.9.2014 година донесе

ЗАКЛУЧОК

ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖНОСТИ СО ЈАВНО НАДАВАЊЕ ПО ЕЛЕКТРОНСКИ ПАТ

Лицитација број 1

1. Се врши продажба на недвижности, со јавно надавање по електронски пат, на следните недвижности:

1. Кука со површина од 56м² и 49м² и помошен објект со површина од 49м², запишани во Имотен лист бр. 26220 на КП бр.3379, за КО Гостивар-1, во сопственост на Република Македонија;

2. Земјиште-двор во вкупна површина од 443м², запишани во Имотен лист бр.3987 на КП бр.3379 за КО Гостивар-1, во сопственост на Република Македонија и

3. Објект со површина од 63 м², запишани во Имотен лист бр.92289 на КП бр.3379, за КО Гостивар-1, сопственост на Република Македонија на 1/2 идеален дел од недвижноста.

Недвижностите се наоѓаат на ул.18 Ноември бр.60-Гостивар.

2. На недвижностите од точка 1 на овој заклучок не постои законско или укинување право на уживање или укинување право на станување(домување), како и полски и куќни службености.

3. Вредноста на недвижностите од точка 1 на овој заклучок е утврдена на износ од 2.107.944,00 денари направена од страна на Министрството за правда - Биро за судски вештачења.

4. Почетна продажна цена по која недвижностите од точка 1 на овој заклучок може да се продава е 2.107.944,00 денари.

Во цената на предметот не се вклучени дополнителните давачки и трошоци.

5. Право на учество на јавно надавање по електронски пат имаат сите физички и правни лица, освен осуденото лице од кого е конфискувана недвижноста, вработените лица во Агенцијата за управување со одземен имот, како и друго лице кое службено учествувало во постапката за продажба.

6. Објавата трае 15 (петнаест) дена почнувајќи од 24.09.2014 година заклучно со 08.10.2014 година, а во кој рок од 15 дена од денот на објавување на заклучокот подносителите се должни да ја поднесат пополнетата документација, пријавата и да уплатат гаранција. За подносителите со комплетна документација, Комисијата во рок од 3 дена од денот на доставувањето на пријавата ќе ги извести дека имаат право да учествуваат на јавното надавање, подносителите формираат корисничко име и Подносителите ја известуваат Агенцијата за корисничкото име и шифрата што ќе ја користат при учеството во јавното надавање.

Јавното надавање ќе се одржи електронски на следната интернет страна www.odzemenimot.gov.mk.

7. Јавно надавање ќе започне на ден 15.10.2014 година, во 10,00 часот и ќе трае 15 минути, односно до 10,00 часот и 15 минути.

8. Разгледување на објектот ќе се врши на ден 01.10.2014 година од 11,00 часот до 13,00 часот.

9. Лицата заинтересирани за купување на недвижноста ќе може да учествуваат на електронското јавно наддавање доколку положат гаранција во висина од 10 % од утврдната вредност на недвижноста од точка 1 на овој заклучок, на буџетска сметка 100000000063095 при НБРМ подсметка (сметка на буџетски корисник) 040136140969619, приходна шифра 722115 програма 20.

На понудувачите чија понуда не е прифатена, гаранцијата им се враќа веднаш по заклучувањето на јавното наддавање.

10. Јавното надавање нема да се одржи доколку присуства само еден понудувач.

11. Понудувачите поднесуваат пријава за учество на јавното наддавање во писмена форма.

12. Во пријавата се наведени кои документи треба да се достават како составен дел од пријавата.

13. Подносителите на пријавата кои доставиле комплетни пријави за учество на јавното надавање согласно заклучокот, на денот на спроведувањето на јавното надавање се регистрираат на интернет страницата наведена во овој заклучок со корисничко име и шифрата на учество на јавното надавање, со што има право на учество на јавното надавање.

14. Пријавата за јавното надавање, Условите и постапката за учество на електронското јавно наддавање и Упатството за лицитирање се подигаат во архивата на Агенцијата за управување со одземен имот со седиште на ул.Македонија бб Скопје, истите се составен дел на овој заклучок.

15. По завршување на јавното надавање записникот за спроведеното јавно надавање се доставува до сите учесници на јавното надавање.

16. Најповолниот понудувач- Купувачот е должен цената да ја положи во рок од 15 дена по заклучувањето на јавно надавање по електронски пат во Буџетот на Република Македонија на буџетска сметка 100000000063095 при НБРМ, подсметка (сметка на буџетски корисник) 040136140969619, приходна шифра 722115 програма 20, намалена за положената гаранција.

Доколку купувачот не ја положи цената во рокот наведен во оваа точка, Агенцијата со заклучок ќе огласи дека продажбата е неважечка, по што ќе се определи нова продажба, а од положената гаранција ќе се намират трошоците за новата продажба.

17. Данокот на промет на недвижности паѓа на товар на купувачот.

18. По уплатата на цената на недвижноста, Агенцијата во рок од три дена донесува заклучок за извршена продажба кој претставува правна основа за стекнување на правото на сопственост.

19. По извршената уплата на цената од страна на купувачот, во рок од осум дена Агенцијата донесува заклучок за предавање на недвижноста во владение на купувачот.

Овој заклучок се објавува во "Службен весник на Република Македонија", во дневните весници „Вечер,, и „Коха,, и на интернет страницата на Агенцијата за управување со одземен имот .

Бр. 09-4112/1
23 септември 2014 година
Скопје

Агенција за управување
со одземен имот
Директор,
Башким Амети, с.р.

4373.

Врз основа на член 37 став 2 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземен предмет во кривична и прекршочна постапка ("Службен весник на Република Македонија" бр.98/08, 145/10, 104/13, 187/13 и 43/14) и Одлука за продажба на одземен недвижен имот на Владата на Република Македонија, бр.42-5821/3 од 01.08.2014 година („Сл.весник на РМ,, бр.119) Агенцијата за управување со одземен имот на 23.9.2014 година донесе

ЗАКЛУЧОК ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖНОСТ СО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ ПО ЕЛЕКТРОНСКИ ПАТ

Лицитација број 2

1. Се врши продажба на недвижност, со јавно наддавање по електронски пат, на недвижен имот:

- Стан на ул.Т.Митровачка 8-4/5 во Куманово со површина од 68м² и подрум со површина од 6м², се наоѓа на КП 25051 запишан во Имотен лист бр.21612 за КО Куманово, сопственост на Република Македонија на 40/100 идеален дел.

2. На недвижноста од точка 1 на овој заклучок не постои законско или укинување право на уживање или укинување право на станување(домување), како и полски и куќни службености.

3. Вредноста на недвижноста од точка 1 на овој заклучок е утврдена на износ од 561.175,00 денари од страна на Министрството за правда - Биро за судски вештачења.

4. Почетна продажна цена по која недвижноста од точка 1 на овој заклучок може да се продава е 561.175,00 денари.

Во цената на предметот не се вклучени дополнителните давачки и трошоци.

5. Право на учество на јавно наддавање по електронски пат имаат сите физички и правни лица, освен осуденото лице од кого е конфискувана недвижноста, вработените лица во Агенцијата за управување со одземен имот, како и друго лице кое службено учествувало во постапката за продажба.

6. Објавата трае 15 (петнаест) дена почнувајќи од 24.09.2014 година заклучно со 08.10.2014 година, а во кој рок од 15 дена од денот на објавување на заклучокот подносителите се должни да ја поднесат пополнетата документација, пријавата и да уплатат гаранција. За подносителите со комплетна документација, Комисијата во рок од 3 дена од денот на доставувањето на пријавата ќе ги извести дека имаат право да учествуваат на јавното надавање, подносителите формираат корисничко име и Подносителите ја известуваат Агенцијата за корисничкото име и шифрата што ќе ја користат при учеството во јавното надавање.

Јавното надавање ќе се одржи електронски на следната интернет страна www.odzemenimot.gov.mk.

7. Јавно надавање ќе започне на ден 15.10.2014 година, во 11,00 часот и ќе трае 15 минути до 11,00 часот и 15 минути.

8. Разгледување на објектот ќе се врши на ден 02.10.2014 година од 11,00 часот до 13,00 часот.

9. Лицата заинтересирани за купување на недвижноста ќе може да учествуваат на електронското јавно наддавање доколку положат гаранција во висина од 10 % од утврдената вредност на недвижноста од точка 1 на овој заклучок, на буџетска сметка 100000000063095 при НБРМ подсметка (сметка на буџетски корисник) 040136140969619, приходна шифра 722115 програма 20.

На понудувачите чија понуда не е прифатена, гаранцијата им се враќа веднаш по заклучувањето на јавното наддавање.

10. Јавното наддавање нема да се одржи доколку присуствува само еден понудувач.

11. Понудувачите поднесуваат пријава за учество на јавното наддавање во писмена форма.

12. Во пријавата се наведени кои документи треба да се достават како составен дел од пријавата.

13. Подносителите на пријавата кои доставиле комплетни пријави за учество на јавното наддавање согласно заклучокот, на денот на спроведувањето на јавното наддавање се регистрираат на интернет страницата наведена во овој заклучок со корисничко име и шифрата на учество на јавното наддавање, со што има право на учество на јавното наддавање.

14. Пријавата за јавното наддавање, Условите и постапката за учество на електронското јавно наддавање и Упатството за лицитирање се подигаат во архивата на Агенцијата за управување со одземен имот со седиште на ул.Македонија бб Скопје, истите се составен дел на овој заклучок.

15. По завршување на јавното наддавање записникот за спроведеното јавно наддавање се доставува до сите учесници на јавното наддавање.

16. Најповолниот понудувач- Купувачот е должен цената да ја положи во рок од 15 дена по заклучувањето на јавно наддавање по електронски пат во Буџетот на Република Македонија на буџетска сметка 100000000063095 при НБРМ, подсметка (сметка на буџетски корисник) 040136140969619, приходна шифра 722115 програма 20, намалена за положената гаранција.

Доколку купувачот не ја положи цената во рокот наведен во оваа точка, Агенцијата со заклучок ќе огласи дека продажбата е неважечка, по што ќе се определи нова продажба, а од положената гаранција ќе се намират трошоците за новата продажба.

17. Данокот на промет на недвижности паѓа на товар на купувачот.

18. По уплатата на цената на недвижноста, Агенцијата во рок од три дена донесува заклучок за извршена продажба кој претставува правна основа за стекнување на правото на сопственост.

19. По извршената уплата на цената од страна на купувачот, во рок од осум дена Агенцијата донесува заклучок за предавање на недвижноста во владение на купувачот.

Овој заклучок се објавува во “Службен весник на Република Македонија”, во дневните весници „Вечер,, и „Коха,, и на интернет страницата на Агенцијата за управување со одземен имот.

Бр. 09-4113/1
23 септември 2014 година
Скопје

Агенција за управување
со одземен имот
Директор,
Башким Амети, с.р.

4374.

Врз основа на член 37 став 2 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземен предмет во кривична и прекршочна постапка (“Службен весник на Република Македонија” бр.98/08, 145/10, 104/13, 187/13 и 43/14) и Одлука за продажба на одземен недвижен имот на Владата на Република Македонија, бр.42-5821/2 од 01.08.2014 година („Сл.весник на РМ,, бр.119) Агенцијата за управување со одземен имот на 23.9.2014 година донесе

ЗАКЛУЧОК ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖНОСТ СО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ ПО ЕЛЕКТРОНСКИ ПАТ

Лицитација број 3

1. Се врши продажба на недвижност, со јавно наддавање по електронски пат, на недвижен имот-кука на ул.Родна Ивева бр.95 во Велес со следните делови:

- помошна просторија со површина од 8м²; стан со површина од 76м²; помошна просторија со површина од 11м²; стан со површина од 71м²; стан со површина од 43м² и гаража со површина од 20м², што се наоѓа на КП 3085 запишано во Имотен лист бр.26015 за КО Велес, во сопственост на Република Македонија.

2. На недвижноста од точка 1 на овој заклучок не постои законско или укижано право на уживање или укижано право на станување(домување), како и полски и куќни службености.

3. Вредноста на недвижноста од точка 1 на овој заклучок е утврдена на износ од 3.496.147,00 денари направена од страна на Министрството за правда - Биро за судски вештачења.

4. Почетна продажна цена по која недвижноста од точка 1 на овој заклучок може да се продава е 3.496.147,00 денари.

Во цената на предметот не се вклучени дополнителните давачки и трошоци.

5. Право на учество на јавно наддавање по електронски пат имаат сите физички и правни лица, освен осуденото лице од кого е конфискувана недвижноста, вработените лица во Агенцијата за управување со одземен имот, како и друго лице кое службено учествувало во постапката за продажба.

6. Објавата трае 15 (петнаест) дена почнувајќи од 24.09.2014 година заклучно со 08.10.2014 година, а во кој рок од 15 дена од денот на објавување на заклучокот подносителите се должни да ја поднесат пополнетата документација, пријавата и да уплатат гаранција. За подносителите со комплетна документација, Комисијата во рок од 3 дена од денот на доставувањето на пријавата ќе ги извести дека имаат право да учествува-

ат на јавното надавање, подносителите формираат корисничко име и шифра за учество на јавното Подносителите ја известуваат Агенцијата за корисничкото име и шифрата што ќе ја користат при учеството во јавното надавање.

Јавното надавање ќе се одржи електронски на следната интернет страна www.odzemenimot.gov.mk.

7. Јавно надавање ќе започне на ден 15.10.2014 година, во 12,00 часот и ќе трае 15 минути, односно до 12,00 часот и 15 минути.

8. Разгледување на објектот ќе се врши на ден 03.10.2014 година од 11,00 часот до 13,00 часот.

9. Лицата заинтересирани за купување на недвижноста ќе може да учествуваат на електронското јавно надавање доколку положат гаранција во висина од 10 % од утврдената вредност на недвижноста од точка 1 на овој заклучок, на буџетска сметка 100000000063095 при НБРМ подсметка (сметка на буџетски корисник) 040136140969619, приходна шифра 722115 програма 20.

На понудувачите чија понуда не е прифатена, гаранцијата им се враќа веднаш по заклучувањето на јавното надавање.

10. Јавното надавање нема да се одржи доколку присуствува само еден понудувач.

11. Понудувачите поднесуваат пријава за учество на јавното надавање во писмена форма.

12. Во пријавата се наведени кои документи треба да се достават како составен дел од пријавата.

13. Подносителите на пријавата кои доставиле комплетни пријави за учество на јавното надавање согласно заклучокот, на денот на спроведувањето на јавното надавање се регистрираат на интернет страницата наведена во овој заклучок со корисничко име и шифрата на учество на јавното надавање, со што има право на учество на јавното надавање.

14. Пријавата за јавното наддавање, Условите и постапката за учество на електронското јавно наддавање и Упатството за лицитирање се подигаат во архивата на Агенцијата за управување со одземен имот со седиште на ул. „Македонија“ бб Скопје, истите се составен дел на овој заклучок.

15. По завршување на јавното наддавање записникот за спроведеното јавно наддавање се доставува до сите учесници на јавното наддавање.

16. Најповолниот понудувач- Купувачот е должен цената да ја положи во рок од 15 дена по заклучувањето на јавно надавање по електронски пат во Буџетот на Република Македонија на буџетска сметка 100000000063095 при НБРМ, подсметка (сметка на буџетски корисник) 040136140969619, приходна шифра 722115 програма 20, намалена за положената гаранција.

Доколку купувачот не ја положи цената во рокот наведен во оваа точка, Агенцијата со заклучок ќе огласи дека продажбата е неважечка, по што ќе се определи нова продажба, а од положената гаранција ќе се намират трошоците за новата продажба.

17. Данокот на промет на недвижности паѓа на товар на купувачот.

18. По уплатата на цената на недвижноста, Агенцијата во рок од три дена донесува заклучок за извршена продажба кој претставува правна основа за стекнување на правото на сопственост.

19. По извршената уплата на цената од страна на купувачот, во рок од осум дена Агенцијата донесува заклучок за предавање на недвижноста во владение на купувачот.

Овој заклучок се објавува во „Службен весник на Република Македонија“, во дневните весници „Вечер“ и „Коха“ и на интернет страницата на Агенцијата за управување со одземен имот.

Бр. 09-4114/1
23 септември 2014 година
Скопје

Агенција за управување
со одземен имот
Директор,
Башким Амети, с.р.

ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

4375.

Врз основа на член 56 став 1 точка 14 од Законот за здравственото осигурување („Службен весник на Република Македонија“ број 25/2000, 34/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008, 98/2008, 6/2009, 67/2009, 50/2010, 156/2010, 53/2011, 26/2012, 16/2013, 91/2013, 187/2013, 43/2014, 44/2014, 97/2014, 112/2014 и 113/2014), и член 95 од Правилникот за содржината и начинот на остварување на правата и обврските од задолжителното здравствено осигурување („Службен весник на Република Македонија“ број 54/2012, 138/2012, 164/2012, 57/2013, 64/2013, 88/2013, 119/2013, 145/2013, 172/2013, 34/2014 и 120/2014), Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија на седницата одржана на 18 август 2014 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОБРАСЦИТЕ ПРЕДВИДЕНИ ВО ПРАВИЛНИКОТ ЗА СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВАТА И ОБВРСКИТЕ ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНОТО ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ

Член 1

Во Одлуката за утврдување на обрасците предвидени во Правилникот за содржината и начинот на остварување на правата и обврските од задолжителното здравствено осигурување („Службен весник на Република Македонија“ број 133/2011, 53/2012, 18/2013, 18/2013, 91/2013, 138/2013, 186/2013 и 89/2014), во членот 1 образецот Лабораториски упат- 1 се заменува со нов образец кој е составен дел на оваа одлука.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“ а ќе се применува од 1 ноември 2014 година.

Бр. 02-14395/5
29 август 2014 година
Скопје

Управен одбор
Претседател,
Елена Трпковска, с.р.

ФЭОМ - Образец - ЛУИ

Ynat Ep. _____

Правил на административна установа

Работна единица-Одделение

Број на лекарски дневници

DO

Материал не подвержен воздействию влаги

Crossing authority

Reflected from:

Денгиз

Government

Termination

ЛАБОРАТОРИСКИ УПАТ - 1

Ce ynatysa:

Презиме, име на родител/старател и име на осигуреното лице

Адреса на живеење

_____ - _____ - _____

Борис на здравствено лугитимација

Единствен мотивен Ерої на притурени

Єдинственою здравиствою браю на розигрування

Р.Бр	Шифра на пакет	Шифра на здравствена услуга од пакетот	Број на услуги од пакетот	Опис на статусот / Визовенска лабораториска услуга
1	2	3	4	5
1	BA2			ХЕМАТОЛОШКИ СТАТУС
		BA2/1		Седиментација на еритроцити
		BA2/2		Крвна слика со диференцијална крвна слика
			1	Хемоглобин
			2	Еритроцити
			3	Леукоцити
			4	Тромбоцити
			5	Хематокрит
			6	Диференцијална крвна слика
			6.a	Неутрофили
			6.б	Линфоцити
			6.в	Еозинофили
			6.г	Моноцити
2	BA13			УРИНАРЕН СТАТУС со седимент
			1	pH
			2	Специфична тежина
			3	Белиовини
			4	Глукоза во урина
			5	Кетони
			6	Седимент на урина
			7	Уробилиноген
3	BA4			ГЛУЦИДЕН СТАТУС
		BA4/1	1	Глукоза во серум (Гликемија)
		BA4/2	2	Глукоза толеранс тест (OGTT)
		BA4/3	3	Гликолизирани хемоглобин (HbA1C)
4	BA10			ЛИПИДЕН СТАТУС
		BA10/3	1	Вкупен холестерол
		BA10/2	2	Триглицериди
5	BA5			ДЕГРАДАЦИОНИ ПРОДУКТИ
		BA5/1	1	Уреа во серум
		BA5/3	2	Креатинин во серум
6	BA7			ЕНЗИМСКИ СТАТУС
		BA7/8	1	AST - Аспартат аминотрансфераза
		BA7/9	2	ALT Аланин аминотрансфераза
7	BA6			ЕЛЕКТРОЛИТЕН СТАТУС - во серум
		BA6/8	1	Железо (Fe)
8	BA11			ХОРМОНСКИ СТАТУС
		BA11/16	1	Тироостимулирачки хормон (TSH)
8	BA16			Тест за бременост
		BA16/3	1	Тест за бременост б-НСГ во серум

Во _____ 20__ года

M71

Потребен и факсимил на лекар

Format: A4

4376.

Врз основа на член 56 став 1 точка 14, а во врска со член 54 став 1, точка 8, член 63а, 63б и 63в од Законот за здравственото осигурување („Службен весник на Република Македонија“ број 25/2000, 34/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008, 98/2008, 6/2009, 67/2009, 50/2010, 156/2010, 53/2011, 26/2012, 65/2012, 16/2013, 91/2013, 187/2013, 43/2014, 44/2014 и 97/2014, 112 и 113/2014), Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија на седницата одржана на 18 август 2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕФЕРЕНТНИ ЦЕНИ НА ЛЕКОВИ КОИ СЕ НА ЛИСТАТА НА ЛЕКОВИ КОИ ПАЃААТ НА ТОВАР НА ФОНДОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Во Одлуката за утврдување на референтни цени на лекови кои се на Листата на лекови кои паѓаат на товар на Фондот за здравствено осигурување на Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 14/2008, 19/2008, 22/2008, 37/2008, 60/2008, 83/2008, 100/2008, 132/2008, 67/2009, 95/2009, 104/2009, 141/2009, 8/2010, 33/2010, 44/2010, 58/2010, 63/2010, 105/2010, 171/2010, 26/2011, 99/2011, 5/2012, 29/2012, 42/2012, 68/2012, 90/2012, 106/2012, 138/2012, 159/2012, 164/2012, 18/2013, 54/2013, 119/2013, 172/2013 и 10/2014), се вршат следните измени и дополнувања:

Се утврдуваат нови референтни цени за следните лекови

АТЦ код	Генеричко име-INN	Фармацевтска и дозжна форма	Јачина	Заштитено име на лекот	Производи тел	Пакување	Референтна цена по пакување со 5% ДДВ
J02AC02	Itraconazole	Капсули	100mg				
				ORUNGAL капсули 100mg	JANSSEN CILAG	15	800,00
N03AF02	Oxcarbazepine	Филм обложени таблети	300mg				
				TRILEPTAL филм обл. табл. 50X300mg	NOVARTIS PHARMA	50	500,00
				OXALEPT филм обл. табл. 50X300mg	PLIVA	50	500,00
N03AF02	Oxcarbazepine	Филм обложени таблети	600mg				
				TRILEPTAL филм обл. табл. 50x600mg	NOVARTIS PHARMA	50	970,00
				OXALEPT филм обл. табл. 50X600mg	PLIVA	50	970,00
N04BA03	Levodopa+carbidopa +entacapone	Филм обложени таблети	(50mg+12.5mg+200mg)				
				STALEVO филм обл. табл. 100x(50mg+12.5mg+200mg)	NOVARTIS PHARMA	100	4 303,00
N04BA03	Levodopa+carbidopa +entacapone	Филм обложени таблети	(100mg+25mg+200mg)				
				STALEVO филм обл. табл. 100x(100mg+25mg+200mg)	NOVARTIS PHARMA	100	4 573,00
N04BA03	Levodopa+carbidopa +entacapone	Филм обложени таблети	(150mg+37.5mg+200mg)				
				STALEVO филм обл. табл. 100x(150mg+37.5mg+200mg)	NOVARTIS PHARMA	100	4 573,00
N06AX16	Verifaxine	Таблети	37.5mg				
				VELAFAX табл 28x37.5mg	PLIVA	28	141,00
				VELAHIBIN филм обл.табл. 28x37.5mg	ACTAVIS	28	141,00
				ZANFEXA табл 30x37.5mg	ALKALOID	30	151,00
N06AX16	Verifaxine	Таблети	50mg				
				ZANFEXA табл 30x50mg	ALKALOID	30	202,00
N06AX16	Verifaxine	Таблети	75mg				
				VELAFAX табл. 28x75mg	PLIVA	28	283,00
				VELAHIBIN филм обл.табл. 28x75mg	ACTAVIS	28	283,00
				ZANFEXA табл 30x75mg	ALKALOID	30	303,00
N07AA02	Pyridostigmine	Таблети	60mg				
				MESTINON табл 20x60mg	ICN Polfa Rzesow S.A.	20	294,00
				MESTINON табл. 150x60mg	ICN Polfa Rzesow S.A.	150	2 205,00

Член 2

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се објави по добивање на согласност од министерот за здравство.

Бр. 02-14395/6
29 август 2014 година
Скопје

Управен одбор
Претседател,
Елена Трпковска, с.р.

4377.

Врз основа на член 9 став 1 а) точка 8 и став 16) точка 2 и член 56 став 1 точка 3 од Законот за здравственото осигурување („Службен весник на Република Македонија“ број 25/2000, 34/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008, 98/2008, 6/2009, 67/2009, 50/2010, 156/2010, 53/2011, 26/2012, 65/2012, 16/2013, 91/2013, 187/2013, 43/2014, 44/2014, 97/2014, 112/2014 и 113/2014), Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија на седницата одржана на 18 август 2014 година донесе:

ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЛИСТАТА НА ЛЕКОВИ КОИ ПАЃААТ НА ТОВАР НА ФОНДОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Во Листата на лекови кои паѓаат на Товар на Фондот за здравствено осигурување на Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 102/07, 104/07, 151/07, 22/08, 100/2008, 95/2009, 131/2009, 44/2010, 171/2010, 61/2011, 62/2011, 99/2011, 158/2011, 42/2012, 63/2012 и 159/2012, 47/2014 и 98/2014), во натамошен текст Листа на лекови, во членот 1 се вршат следните измени и дополнувања:

- кај АТЦ кодот A05AA02 – „Ursodeoxycholic acid – капсули CPJ“, во колоната 7 – „Режим на пропишување“, кај ознаката „RS – по препорака на лекар специјалист од центарот за цистична фиброза, интернист и хирург“ се додаваат зборовите „лекар специјалист инфектолог и болнички педијатар“;

- кај АТЦ кодот A05AA02 – „Ursodeoxycholic acid – перорална суспензија CPJ“, во колоната 7 – „Режим на пропишување“, кај ознаката „RS – по препорака на лекар специјалист од центарот за цистична фиброза“ се додаваат зборовите „лекар специјалист инфектолог и болнички педијатар“. Зборовите „*Индикација: за болни од цистична фиброза“ се заменува со зборовите „Напомена: за терапија на деца до 14 години болни од Цистична фиброза и со Алажил синдром“;

- кај АТЦ кодот A07EC02 – „Mesalazin – таблети/супозитории/клизми CPJ“, во колоната 7 – „Режим на пропишување“, се додава ознака „RS“ а во делот „RSS – по препорака на лекар субспецијалист – гастроентерохепатолог“ се додаваат зборовите „RS-по препорака на болнички педијатар“;

- кај АТЦ кодот C01BD01 – „Amiodarone – таблети CPJ“, во колоната 7 – „Режим на пропишување“, се додава ознака „RS“ а во делот „RSS – по препорака на лекар субспецијалист кардиолог“ се додаваат зборовите „RS-по препорака на специјалист интернист“;

- кај АТЦ кодот C01DA14 – „Isosorbide mononitrate – таблети/капсули CPJ“, во колоната 5 – „Фармацевтска дозжна форма“, се додава „таблета со продолжено ослободување“;

- По АТЦ кодот C07AB02 – „Metoprolol – таблети CPJ“, се додава следната табела:

C07AB02	Metoprolol	0,15 g	P	инјекции	CPJ	*
---------	------------	--------	---	----------	-----	---

- кај АТЦ кодот G04C – „Лекови за третман на бенигна хипертрофија на простата“, во делот индикации пред зборовите „- Артериска хипертензија во комбинирана терапија; се додава ознаката „***“ и во колоната 2 „Генеричко име –INN“, за генеричкото име Terazosin се додава ознаката „***“;

- кај АТЦ кодот H03AA01 – „Levothyroxine – таблети CPJ“, во колоната 7 – „Режим на пропишување“, се додава ознаката „R“, во делот „RS – По препорака на: лекар специјалист интернист, специјалист по нуклеарна медицина; RSS – по препорака на лекар субспецијалист ендокринолог“ се додава „R – при хронична примарна хипотиреоза со следење на ефектот од субституционата терапија преку нивото на TSH најмалку еднаш годишно (0,4-4,5 µU/ml)“;

- кај АТЦ кодот J01AC04 – „Amoxicillin – капсули/таблети/суспензија CPJ“, во делот Индикации се додава „- Одонтогени инфекции“;

- кај АТЦ кодот J01CE10 – „Benzathine phenoxymethylpenicillin таблети и сируп CPJ“ во колоната 2 „Генеричко име –INN“, се брише ознаката „***“, и се брише делот „*Индикации: -Лекување на стрептококни аеробни и анаеробни инфекции, вклучително и одонтогени инфекции, - Профилакса на ревматска треска“;

- кај АТЦ кодот J01DB01 – „Cefalexin – капсули/суспензија во колоната 2 „Генеричко име –INN“ се брише ознаката „***“

- кај АТЦ кодот J01DB- „Прва генерација цефалоспорини“ и „J01DC- Втора генерација на цефалоспорини“ во делот на индикации, зборот „уринарен“ се заменува со зборот „генитоуринарен“;

- кај АТЦ кодот L04AA06 – „Mycophenolic acid – капсули/таблети CPJ“, во делот „RS – по препорака на лекар специјалист онколог, интернист“ се додаваат зборовите „болнички педијатар“;

- кај АТЦ кодот L04AD02 – „Tacrolimus – капсули CPJ“, во делот напомена зборовите „болнички педијатар и субспецијалист кардиолог“ се заменуваат со зборовите „болнички педијатар, субспецијалист кардиолог, хематолог“;

- кај АТЦ кодот M05BA04 – „Alendronic acid – таблети во колоната 2 „Генеричко име –INN“ се брише ознаката „***“;

- После АТЦ кодот N02BE01 – „Paracetamol – таблети/ сируп/супозитории CPJ“, се додава следната табела:

N02BE01	Paracetamol	3 g	P	инјекции	CPJ	*
---------	-------------	-----	---	----------	-----	---

- кај АТЦ кодот N06AX16 – „Venlafaxine – таблети CPJ“, во колоната 5 – „Фармацевтска дозжна форма“, се додаваат зборовите „капула со продолжено/модифицирано ослободување“;

- кај АТЦ кодот R03AK06 – „Salmeterol, fluticasone – прашок за инхалирање CPJ“, во колоната 7 – „Режим на пропишување“, се додава ознаката „RS“, а во делот „RSS – по препорака на субспецијалист пулмолог, пулмолог педијатар“ се додаваат зборовите „RS-интернист и пнеумфтизиолог од центарот за астма и ХОББ и RSS- пулмоалерголог“;

- кај АТЦ кодот R03AK07 – „Budesonide, formoterol – прашок за инхалирање CPJ“, во колоната 7 – „Режим на пропишување“, се додава ознаката „RS“, а во делот „RSS – по препорака на субспецијалист пулмолог, пулмолог педијатар“ се додаваат зборовите „RS-интернист и пнеумфтизиолог од центарот за астма и ХОББ и RSS – пулмоалерголог“;

- кај АТЦ кодот R03AK07 – „Formoterol, beclometasone – инхалациски раствор под притисок СРЈ“ во колоната 7 – „Режим на пропишување“, се додава ознаката „RS“, а во делот „RSS – по препорака на субспецијалист пулмолог (само за пациенти постари од 12 години)“ се додаваат зборовите „RS-интернист и пнеумофтизиолог од центарот за астма и ХОББ и RSS-пулмоалерголог“;

- кај АТЦ кодот R03BB04 – „Tiotropium bromide – прашок за инхалирање, капсула/раствор за инхалирање СРЈ“ во колоната 7 – „Режим на пропишување“, се додава ознаката „RS“, а во делот „RSS – по препорака на субспецијалист пулмолог“ се додаваат зборовите „RS-интернист и пнеумофтизиолог од центарот за астма и ХОББ и RSS-пулмоалерголог“;

- кај АТЦ кодот G03DB01-„Dydrogesterone -таблети СРЈ“ во делот „***Индикации: Дефицит на лутеална фаза и подршка кај АРТ“ се додаваат зборовите „крварење во рана бременост; отсутна, скудна и ретка менструација; обилна честа и нередовна менструација; друго означено ненормално крварење од утерус и вагина (МКВ-10: O20.0, O20.8,O20.9,N91.0-N91.5, N92.2, N92.3, N92.5, N92.6, N93.8)

Член 2

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се објави по добивањето на согласност од министерот за здравство.

Бр. 02-14395/7
29 август 2014 година
Скопје

Управен одбор
Претседател,
Елена Трпковска, с.р.

4378.

Врз основа на член 56 став 1 точка 3 и член 69 од Законот за здравственото осигурување („Службен весник на РМ“ број 25/2000, 34/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008, 98/2008, 6/2009, 67/2009, 50/2010, 156/2010, 53/2011, 26/2012, 16/2013, 91/2013, 187/2013, 43/2014, 44/2014 и 97/2014) Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија, на седницата одржана на 18 јули 2014 година, донесе

П Р А В И Л Н И К ЗА СПЕЦИЈАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА РЕХАБИЛИТАЦИЈА КАКО ПРОДОЛЖЕНО БОЛНИЧКО ЛЕКУВАЊЕ

Член 1

Со овој правилник се утврдуваат видот на индикациите, должината на траењето, начинот и постапката, како и остварување на право на специјализирана медицинска рехабилитација како продолжено болничко лекување во специјализирани здравствени установи и природни лекувалишта.

На осигурените лица со рехабилитацијата се обезбедува постапка на физикална терапија (масажа, кинези терапија, електротерапија, хидротерапија, терапија со термоминерална вода, термотерапија, фототерапија, примена на ултразвук), оспособување со стручна работа и со соодветни медицински помагала, со цел спречување или отстранување на намалена работна или функционална способност на осигуреното лице, како и обезбедување на кардиолошки и респираторни рехабилитациони постапки.

Поим на специјализирана медицинска рехабилитација

Член 2

На осигурените лица се обезбедува специјализирана медицинска рехабилитација заради подобрување или враќање на изгубени или оштетени функции на телото, како последица од акутно заболување или повреда, медицински оперативни интервенции, конгени тални аномалии, влошување на хронично заболување.

Со специјализирана медицинска рехабилитацијата како продолжено болничко лекување се обезбедува спроведување на интензивна програма на рехабилитација за која е неопходно мултидисциплинарно тимско работење во рамките на медицинскиот третман, заради отстранување на функционалните пречки и подобрување на здравствената состојба.

Член 3

На осигурените лица се обезбедува специјализирана медицинска рехабилитација како продолжено болничко лекување, кога функционалните пречки не може да се ублажат или отстранат со подеднаква ефикасност во амбулантско-поликлинички услови, како и за време на болничко лекување на основната болест.

Индикациони подрачја

Член 4

Специјализирана медицинска рехабилитација како продолжено болничко лекување се обезбедува на заболени или повредени осигурени лица во случај на постоење на болест, повреда, како и состојби утврдени со овој правилник, со следните индикации:

- невролошки заболувања
- заболувања на срцето и крвните садови
- ревматски заболувања
- респираторни заболувања
- повреди и заболувања на локомоторниот систем
- онколошки заболувања кај деца до 18 години
- болести на крвта и крвотворните органи (хемофилија).

Видот на болестите, состојбите и повредите се утврдуваат со Листа на индикации за остварување на право на специјализирана медицинска рехабилитација која е составен дел на овој правилник (во понатамошен текст Листа).

Листа на индикации**Член 5**

Листата на индикации за остварување на право на специјализирана медицинска рехабилитација ги содржи следните елементи:

- дијагноза на болест или повреда
- шифра на болест или повреда по МКБ -10 АМ класификација
- предлог од соодветен специјалист/субспецијалист
- потребна медицинска документација за претходно спроведени дијагностички и терапевтски процедури (специјалистички извештај, отпусно писмо, конзилијарно мислење)
- должина на траење на специјализирана медицинска рехабилитација како продолжено болничко лекување.

Контраиндикации за специјализирана медицинска рехабилитација како продолжено болничко лекување

Член 6

Специјализирана медицинска рехабилитација како продолжено болничко лекување не може да оствари осигурено лице кај кое е присутно некое од заболувањата или состојбите кои претставуваат контраиндикација за користење на специјализираната медицинска рехабилитација, и тоа:

- акутна психоза, асоцијално однесување или склоност кон самоубиство
- акутна инфективна болест и фебрилна состојба
- декомпензација на витални органи
- малигни болести во стадиум на егзарцербација и декомпензација
- терминална фаза на болеста
- патолошка бременост
- сенилна деменција и тежок облик на генерализирана артериосклероза
- нестабилна ангина пекторис
- неконтролирани аритмии на срцето
- флеботромбоза на длабоки вени на нозе
- имобилизација кај која не може да се спроведе рехабилитационо лекување.

Начин на остварување на право на специјализирана медицинска рехабилитација како продолжено болничко лекување

Член 7

Осигуреното лице може да оствари право на специјализирана медицинска рехабилитација како продолжено болничко лекување, кога по болничкото лекување и понатаму постојат функционални пречки за чие отстранување е неопходно да се продолжи со лекувањето и рехабилитација во здравствени установи специјализирани за вршење на специјализирана медицинска рехабилитација и природни лекувалишта, и тоа во следните случаи:

1. по завршување на болничко лекување на акутно заболување, состојба и повреда
2. по завршување на болничко лекување на влошено хронично заболување
3. по контролен специјалистички/субспецијалистички преглед за: церебрална парализа, мултипла склероза кај средно тешки и тешки испади на локомоторен систем, плегии (хемиплегија, параплегија и тетраплегија), тешки парези, ревматоиден артрит, онколошки заболувања кај деца до 18 години и болести на крвта и крвотворните органи (хемофилија).

Правото на специјализирана медицинска рехабилитација од став 1 точка 1 и 2 на овој член, се остварува врз основа на барање од осигуреното лице кое се поднесува во рок од 1 месец по завршеното болничко лекување.

Во случај кога е потребен контролен специјалистички/субспецијалистички преглед, правото на специјализирана медицинска рехабилитација може да се оствари најмногу 3 месеци по завршеното болничко лекување.

Право на специјализирана медицинска рехабилитација од став 1 точка 1 и 2 на овој член осигуреното лице може да оствари и по истекот на 3 месеци но не подолго од 6 месеци од завршеното болничко лекување. Рехабилитацијата може да се одложи само во случај на настаната компликација на основната болест или ново настаната болест, односно состојба, потврдени со медицинска документација.

По состојба на прележан инфаркт на срцето, хируршка интервенција на срцето и хируршки зафати на градниот кош со респираторна регија, правото на специјализирана медицинска рехабилитација од став 1 точка 1 на овој член се остварува само во рок од 3 месеци.

Правото на специјализирана медицинска рехабилитација од став 1 точка 3 на овој член, се остварува врз основа на барање од осигуреното лице кое се поднесува во рок од 1 месец по извршен специјалистички/субспецијалистички преглед.

Правото на специјализирана физикална медицинска рехабилитација осигуреното лице не може да оствари по завршена медицинска рехабилитација како болничко лекување во болници и во специјализирани заводи за рехабилитација.

Правото на специјализирана медицинска рехабилитација во случаите кога осигуреното лице со решение на Фондот било на лекување во странска болница или во приватна здравствена установа во РМ со склучен рамковен договор за услуги кои не се вршат во јавните здравствени установи, се остварува со конзилијарно мислење издадено од соодветната јавна здравствена установа која го упатила на лекување во странство, односно во која продолжува лекувањето.

Постапка за остварување на право на специјализирана медицинска рехабилитација како продолжено болничко лекување**Член 8**

Правото на специјализирана медицинска рехабилитација со решение од Фондот се остварува врз основа на:

- отпусно писмо за завршено болничко лекување,
- конзилијарно мислење на пропишан образец со шифра на дијагноза по МКБ-10 или МКБ-10 АМ и латински назив на дијагнозата согласно Листата на индикации, издадено од ЈЗУ / ПЗУ од болничка здравствена заштита со склучен договор со Фондот, а каде осигуреното лице било на болничко лекување и
- мислење на Лекарска комисија на Фондот.

Во решението за остварување на право на специјализирана медицинска рехабилитација се наведува шифра на дијагноза по МКБ-10 или МКБ-10 АМ, латински назив на дијагнозата согласно Листата на индикации и број на денови за кои е одобрена специјализирана медицинска рехабилитација.

Во случај кога по завршено болничко лекување е потребен контролен специјалистички/субспецијалистички преглед, правото на специјализирана медицинска рехабилитација, се остварува со отпусно писмо, конзилијарно мислење, специјалистички извештај од последниот контролен преглед и мислење на лекарска комисија на Фондот. Конзилијарното мислење за потребата од специјализирана медицинска рехабилитација се издава при последниот контролен преглед.

Во случај на церебрална парализа, мултипла склероза кај средно тешки и тешки испади на локомоторен систем, пlegии (хемиплегија, параплегија и тетраплегија), тешки парези, ревматоиден артрит, како и онколошки заболувања кај деца до 18 години и болести на крвта и крвотворните органи (хемофилија), правото на специјализирана медицинска рехабилитација се остварува согласно Листата, со решение од Фондот, врз основа на отпусно писмо за завршено болничко лекување или специјалистички извештај, конзилијарно мислење од соодветната болничка установа во која се наоѓале на болничко, односно амбулантско лекување и врз основа на мислење на Лекарска комисија на Фондот. Конзилијарното мислење за потреба од специјализирана медицинска рехабилитација за случаите со церебрална парализа важи една година од денот на издавањето.

По исклучок, за потребата од продолжување на лекувањето како продолжено болничко лекување во континуитет во иста или друга здравствена установа за специјализирана медицинска рехабилитација, веднаш по завршување на болничкото лекување за кое се уште не е изготвено отпусно писмо, како и при незавршено болничко лекување, осигуреното лице правото го остварува со решение донесено врз основа на Образец - Потврда за болничко лекување (образец ПБЛ пропишан од Фондот како составен дел на правилникот), кој го заменува отпусното писмо.

Член 9

Конзилијарното мислење издадено од болничка здравствена установа која има склучен договор со Фондот, го потпишуваат 3 лекари специјалисти/субспецијалисти и директорот на здравствената установа. Здравствената установа конзилијарното мислење го издава на Образец – КММР пропишан од Фондот кој е составен дел на правилникот.

Доколку лекарскиот конзилиум кој ја предлага специјализираната медицинска рехабилитација како продолжено болничко лекување оцени дека на дете до три годишна возраст му е потребен придружник, ова право се остварува под услови и на начин утврдени согласно Правилникот за содржината начинот на остварување на правата и обврските од задолжителното здравственото осигурување.

Лекарска комисија**Член 10**

Мислење за оправданоста на упатување на осигуреното лице на специјализирана медицинска рехабилитација како продолжено болничко лекување и должината на траењето на истата, дава лекарската комисија на Фондот за здравствено осигурување.

Лекарската комисија дава мислење за потребата од специјализирана медицинска рехабилитација како продолжено болничко лекување врз основа на увид во приложената медицинска документација, а по потреба и непосреден преглед на осигуреното лице.

Врз основа на предлог на конзилиумот на лекари од соодветната болничка здравствена установа, лекарската комисија дава мислење дека постојат медицински индикации осигуреното лице да се упати на соодветна специјализирана медицинска рехабилитација, како и мислење за должината на траењето на рехабилитацијата и потребата од придружник (за дете до 3 годишна возраст на товар на Фондот).

Член 11

Против оценката на првостепената лекарска комисија, осигуреното лице може да изјави приговор до второстепената лекарска комисија во рок од 3 дена од денот на приемот на мислењето. Ако осигуреното лице не е задоволно од мислењето на второстепената лекарска комисија, може да побара од Фондот во управна постапка да издаде решение.

Траење на специјализирана медицинска рехабилитација**Член 12**

Специјализирана медицинска рехабилитација може да трае најмногу 21 ден. Специјализираната медицинската рехабилитација треба да започне најдоцна 2 месеци од добивањето на решението.

Осигуреното лице за случаите од став 1 на овој член, може да оствари право на специјализирана медицинска рехабилитација за исто заболување односно

повреда само еднаш во период од една година сметано од денот на утврдувањето на правото. Доколку во период од една година кај осигуреното лице настане повторна повреда со иста шифра на дијагноза по МКБ 10 АМ, може повторно да го оствари правото на специјализирана медицинска рехабилитација во текот на истата година.

По исклучок од став 1 од овој член специјализираната медицинска рехабилитација во случај на церебрална парализа за децата до тригодишна возраст, може да трае до 30 дена и тоа до четири пати во текот на годината, а за деца над тригодишна до четиринаесетгодишна возраст може да трае до 30 дена два пати во текот на годината. Во текот на годината специјализираната медицинска рехабилитација за осигурените лица со церебрална парализа, може да се оствари по истекот на најмалку 30 дена од последната завршена специјализираната медицинска рехабилитација.

Спроведување на медицинска рехабилитација

Член 13

Специјализирана медицинска рехабилитација како продолжено болничко лекување се спроведува во текот на целата година, во здравствени установи специјализирани за вршење на медицинска рехабилитација и природни лекувалишта.

Специјализираната рехабилитација се спроведува континуирано, како и за време на викенди и празници, односно за целиот период на траење на одобрената рехабилитација.

Лекувањето на осигуреното лице ги опфаќа следните медицински индицирани процедури и постапки:

- сите облици на кинези терапија на суво и во вода (активни и пасивни вежби, индивидуални и групни вежби)

- сите други видови на физикална терапија (електротерапија, хидротерапија, термотерапија, фототерапија, ултразвучна терапија)

- примена на природни лековити фактори (термо-минерална вода, воздушна бања)

- кардиолошки рехабилитациони постапки

- респираторни рехабилитациони постапки.

Лекувањето на осигуреното лице опфаќа и оспособување со стручна работа и примена на помагала, со цел за спречување на настанување или отстранување на намалена работна или функционална способност на осигуреното лице.

Член 14

Специјализирана медицинска рехабилитација како продолжено болничко лекување според медицинските индикации кај осигуреното лице, се спроведува во соодветна здравствена установа/природно лекувалиште со кои Фондот има склучено договор за пружање на овој вид на здравствени услуги.

Како стандардни услови за сместување на осигурените лица се смета сместување во соба со два или повеќе болнички кревети со обезбедена бања со тоалет.

Како болнички услови од повисок стандард од стандардот утврден во став 2 на овој член, се смета сместување во едно креветна соба со обезбедена бања со тоалет, телевизор, телефон, посебна нега и други над стандардни потреби по барање на осигуреното лице.

Во случај на сместување во соба со повисок стандард наведена во став 3 на овој член, на осигуреното лице ја надоместува разликата помеѓу цената на стандардниот и повисокиот стандард на сместување.

На осигуреното лице се обезбедува исхрана од три оброци дневно која ги задоволува дневните потреби на организмот. Во зависност од медицинските индикации, по исклучок на осигуреното лице му се обезбедува соодветна диетална исхрана.

Член 15

Во случај кога осигуреното лице ја прекине започнатата специјализирана медицинска рехабилитација поради акутно заболување или други медицински индикации според мислење на лекар од установата каде се спроведува рехабилитацијата, истата може да се продолжи во установата каде е започната рехабилитацијата, ако прекилот трае до 15 дена и тоа за онолку денови колку што преостанале од одобрениот период за специјализирана медицинска рехабилитација. Прекинатата специјализирана медицинска рехабилитација се продолжува со истото решение со кое е одобрена од Фондот, а како прилог се доставува отпусното писмо или специјалистички извештај од здравствена установа каде е извршено лекувањето.

Специјализираната медицинска рехабилитација која осигуреното лице ја прекинало од лични причини, не може да се продолжи.

Преодни и завршни одредби

Член 16

Осигурените лица кои пред 1.10.2014 година, ја започнале постапката со добиено мислење за остварување на право на специјализирана медицинска рехабилитација од лекарската комисија на Фондот, правото го остваруваат согласно член 79 и 80 од Правилникот за содржината и начинот на остварување на правата од задолжителното здравствено осигурување („Службен весник на РМ“ бр. 54/2012).

Член 17

Овој Правилник влегува во сила со денот на објавување во „Службен весник на Република Македонија“, ќе се објави по добивање на согласност од Министерот за здравство, а ќе се применува од 1.10.2014 година.

Бр. 02-12384/1
24 јули 2014 година
Скопје

Управен одбор
Претседател,
Елена Трпковска, с.р.

ЈЗУ/ ПЗУ од болничка здравствена заштита
со склучен договор со Фондот

ФЗОМ Образец-КММР

Назив на здравствена установа

Одделение

Место

КОНЗИЛИЈАРНО МИСЛЕЊЕ

ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВО НА СПЕЦИЈАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА РЕХАБИЛИТАЦИЈА КАКО ПРОДОЛЖЕНО БОЛНИЧКО ЛЕКУВАЊЕ

Име и презиме _____

Адреса _____

ЕМБГ _____

ЕЗБО _____

Сериски бр. на ЕЗК / Бр. на здравствена легитимација _____

Пациентот се лекува во нашата здравствена установа со дијагноза (латински назив на дијагноза) _____

_____ и
шифра на дијагноза по МКБ – 10 АМ _____.

Конзилијарното мислење се издава остварување на право од специјализирана медицинска рехабилитација како продолжено болничко лекување со придружник - без придружник, во траење од _____ дена.
Конзилијарното мислење е со важност согласно Правилникот за специјализирана медицинска рехабилитација како продолжено болничко лекување.

Образложение

Директор

Во _____

Дата _____

МП

Лекарски конзилиум

1. _____

2. _____

3. _____

ЈЗУ/ ПЗУ од болничка здравствена заштита
со склучен договор со Фондот

ФЗОМ Образец-ПБЛ

Назив на здравствена установа

Одделение

Место

ПОТВРДА ЗА БОЛНИЧКО ЛЕКУВАЊЕ

**ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВО НА СПЕЦИЈАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА РЕХАБИЛИТАЦИЈА КАКО
ПРОДОЛЖЕНО БОЛНИЧКО ЛЕКУВАЊЕ**

Име и презиме _____

Адреса _____

ЕМБГ _____

ЕЗБО _____

Сериски бр. на ЕЗК / Бр. на здравствена легитимација _____

Пациентот се лекува во нашата здравствена установа со дијагноза _____ и

шифра на дијагноза по МКБ – 10 АМ _____

Потврдата се издава :

(Задолжително да се заокружи основот на издавање на Потврдата).

- 1) При незавршено болничко лекување
- 2) По завршување на болничкото лекување за кое се уште не е изготвено отпускно писмо,

Образложение _____

Директор

Одделенски лекар

Во _____

МП

Дата _____

Листа со индикации за остварување право на специјализирана медицинска рехабилитација

Дијагноза на болеста, состојба или повреда	Шифра на дијагноза по МКБ-10 AM	Предлог од соодветен Специјалист/ субспецијалист	Медицинска документација	Времетраење на рехабилитација
БОЛЕСТИ НА НЕРВНИОТ СИСТЕМ				
БОЛЕСТ НА МОТОРНИОТ НЕВРОН	G12.2	невролог, физијатар	отпусно писмо, отпусно писмо и специјалистички извештај по контролен преглед и конзилијарно мислење	најмногу до 21 ден
МУЛТИПЛА СКЛЕРОЗА (со средно тешки и тешки испади на локомоторниот систем во фаза на ремисија)	G35	невролог, физијатар	отпусно писмо или специјалистички извештај и конзилијарно мислење	најмногу до 21 ден
ХЕРЕДИТАРНА И ИДИОПАТСКА НЕВРОПАТИЈА	G60	невролог, физијатар	отпусно писмо, отпусно писмо и специјалистички извештај по контролен преглед и конзилијарно мислење	најмногу до 21 ден
ГИЛИЈАН-БАР-ОВ СИНДРОМ	G61.0	невролог, физијатар	отпусно писмо, отпусно писмо и специјалистички извештај по контролен преглед и конзилијарно мислење	најмногу до 21 ден
МУСКУЛНА ДИСТРОФИЈА	G71.0	невролог, физијатар	отпусно писмо, отпусно писмо и специјалистички извештај по контролен преглед и конзилијарно мислење	најмногу до 21 ден
ИНФАНТИЛНА ЦЕРЕБРАЛНА ПАРАЛИЗА	G80	педијатар, невролог, физијатар, ортопед	отпусно писмо или специјалистички извештај и конзилијарно мислење	30 дена
ХЕМИПЛЕГИЈА	G81	невролог, неврохирург, физијатар, хирург, трауматолог	отпусно писмо или специјалистички извештај и конзилијарно мислење	најмногу до 21 ден

ПАРАПЛЕГИЈА И ТЕТРАПЛЕГИЈА	G82	невролог, неврохирург, физијатар, хирург, трауматолог, ортопед	отпусно писмо или специјалистички извештај и конзилијарно мислење	најмногу до 21 ден
СЕКВЕЛИ ОД ИНТРАЦЕРЕБРАЛНО КРВАРЕЊЕ (САМО ЗА ТЕШКА ПАРЕЗА)	I69.1	невролог, неврохирург, физијатар, хирург, трауматолог	отпусно писмо или специјалистички извештај и конзилијарно мислење	најмногу до 21 ден
СЕКВЕЛИ ОД ЦЕРЕБРАЛЕН ИНФАРКТ (САМО ЗА ТЕШКА ПАРЕЗА)	I69.3	невролог, неврохирург, физијатар, хирург, трауматолог	отпусно писмо или специјалистички извештај и конзилијарно мислење	најмногу до 21 ден
СЕКВЕЛИ ОД ПОЛИОМИЕЛИТИС	B91	педијатар, невролог, физијатар, ортопед	отпусно писмо, отпусно писмо и специјалистички извештај по контролен преглед и конзилијарно мислење	најмногу до 21 ден
СЕКВЕЛИ ОД ВОСПАЛИТЕЛНИ БОЛЕСТИ НА ЦЕНТРАЛНИОТ НЕРВЕН СИСТЕМ СО НЕВРОЛОШКИ ИСПАДИ НА ЕКСТРЕМИТЕТИТЕ (ПАРЕЗИ И ПАРАЛИЗИ)	G09	невролог, неврохирург, физијатар	отпусно писмо, отпусно писмо и специјалистички извештај по контролен преглед и конзилијарно мислење	најмногу до 21 ден
ДРУГИ СПИНАЛНИ МУСКУЛНИ АТРОФИИ И СРОДНИ СИНДРОМИ	G12.8	невролог, неврохирург, физијатар	отпусно писмо, отпусно писмо и специјалистички извештај по контролен преглед и конзилијарно мислење	најмногу до 21 ден
ДРУГИ ДЕМИЕЛИНИЗИРАЧКИ БОЛЕСТИ НА ЦЕНТРАЛНИОТ НЕРВЕН СИСТЕМ СО НЕВРОЛОШКИ ИСПАДИ НА ЕКСТРЕМИТЕТИТЕ	G37	невролог, неврохирург, физијатар	отпусно писмо, отпусно писмо и специјалистички извештај по контролен преглед и конзилијарно мислење	најмногу до 21 ден
МИЈАСТЕНИЈА ГРАВИС И ДРУГИ МИОНЕВРАЛНИ ЗАБОЛУВАЊА	G70	невролог, физијатар	отпусно писмо, отпусно писмо и специјалистички извештај по контролен преглед и конзилијарно мислење	најмногу до 21 ден
ОКУЛТНА СПИНА БИФИДА	Q76.0	неврохирург, хирург, невролог, ортопед, физијатар	отпусно писмо, отпусно писмо и специјалистички извештај по контролен преглед и конзилијарно мислење	најмногу до 21 ден

ХИДРОЦЕФАЛУС	G91	невролог, неврохирург, физијатар	отпушно писмо, отпушно писмо и специјалистички извештај по контролен преглед и конзилијарно мислење	најмногу до 21 ден
БОЛЕСТИ НА ЦИРКУЛАТОРНИОТ СИСТЕМ				
АКУТЕН МИОКАРДЕН ИНФАРКТ	I21	интернист,кардиолог	отпушно писмо, отпушно писмо и специјалистички извештај по контролен преглед и конзилијарно мислење	најмногу до 21 ден
ПРИСУСТВО НА ПРОТЕТСКА СРЦЕВА ВАЛВУЛА, постоперативно	Z95.2	кардиоваскуларен хирург, интернист,кардиолог	отпушно писмо, отпушно писмо и специјалистички извештај по контролен преглед и конзилијарно мислење	најмногу до 21 ден
ПРИСУСТВО НА КСЕНОГЕНА СРЦЕВА ВАЛВУЛА, постоперативно	Z95.3	кардиоваскуларен хирург, интернист,кардиолог	отпушно писмо, отпушно писмо и специјалистички извештај по контролен преглед и конзилијарно мислење	најмногу до 21 ден
ПРИСУСТВО НА ДРУГА ЗАМЕНА НА СРЦЕВА ВАЛВУЛА, постоперативно	Z95.4	кардиоваскуларен хирург, интернист,кардиолог	отпушно писмо, отпушно писмо и специјалистички извештај по контролен преглед и конзилијарно мислење	најмногу до 21 ден
ПРИСУСТВО НА АОРТОКОРОНАРЕН БАЛПАС ТРАНСПЛАНТ, постоперативно	Z95.1	кардиоваскуларен хирург, интернист,кардиолог	отпушно писмо, отпушно писмо и специјалистички извештај по контролен преглед и конзилијарно мислење	најмногу до 21 ден
АОРТАЛНА АНЕВРИЗМА И ДИСЕКЦИЈА, постоперативно	I71	кардиоваскуларен хирург, интернист,кардиолог	отпушно писмо, отпушно писмо и специјалистички извештај по контролен преглед и конзилијарно мислење	најмногу до 21 ден
КОНГЕНИТАЛНИ МАЛФОРМАЦИИ НА СРЦЕВИТЕ КОМОРИ И НИВНИТЕ ВРСКИ, постоперативно	Q20	кардиоваскуларен хирург, интернист,кардиолог, педијатар	отпушно писмо, отпушно писмо и специјалистички извештај по контролен преглед и конзилијарно мислење	најмногу до 21 ден
КОНГЕНИТАЛНИ МАЛФОРМАЦИИ НА СРЦЕВИОТ СЕПТУМ, постоперативно	Q21	кардиоваскуларен хирург, интернист,кардиолог, педијатар	отпушно писмо, отпушно писмо и специјалистички извештај по контролен преглед и конзилијарно мислење	најмногу до 21 ден
КОНГЕНИТАЛНИ МАЛФОРМАЦИИ НА ПУЛМОНАЛНИТЕ И НА ТРИКУСПИДАЛНИТЕ ВАЛВУЛИ, постоперативно	Q22	кардиоваскуларен хирург, интернист,кардиолог, педијатар	отпушно писмо, отпушно писмо и специјалистички извештај по контролен преглед и конзилијарно мислење	најмногу до 21 ден

КОНГЕНИТАЛНИ МАЛФОРМАЦИИ НА АОРТАЛНИТЕ И МИТРАЛНИТЕ ВАЛВУЛИ, постоперативно	Q23	кардиоваскуларен хирург, интернист, кардиолог, педијатар	отпусно писмо, отпусно писмо и специјалистички извештај по контролен преглед и конзилијарно мислење	најмногу до 21 ден
КОНГЕНИТАЛНИ МАЛФОРМАЦИИ НА ГОЛЕМИТЕ АРТЕРИИ, постоперативно	Q25	кардиоваскуларен хирург, интернист, кардиолог, педијатар	отпусно писмо, отпусно писмо и специјалистички извештај по контролен преглед и конзилијарно мислење	најмногу до 21 ден
БОЛЕСТИ НА РЕСПИРАТОРНИОТ СИСТЕМ				
ДРУГА ХРОНИЧНА ОПСТРУКТИВНА ПУЛМОНАЛНА БОЛЕСТ	J44	педијатар, интернист, пулмолог	отпусно писмо, отпусно писмо и специјалистички извештај по контролен преглед и конзилијарно мислење	најмногу до 21 ден
АСТМА	J45	педијатар, интернист, пулмолог	отпусно писмо, отпусно писмо и специјалистички извештај по контролен преглед и конзилијарно мислење	најмногу до 21 ден
ЕХИНОКОЗОА НА БЕЛ ДРОБ , постоперативно	В 67.1	педијатар, интернист, пулмолог, хирург	отпусно писмо, отпусно писмо и специјалистички извештај по контролен преглед и конзилијарно мислење	најмногу до 21 ден
ЦИСТИЧНА ФИБРОЗА СО ПУЛМОНАЛНИ МАНИФЕСТАЦИИ	Е84.0	педијатар, физијатар, пулмолог, интернист	отпусно писмо, отпусно писмо и специјалистички извештај по контролен преглед и конзилијарно мислење	најмногу до 21 ден
ДРУГИ ИНТЕРСТИЦИЈАЛНИ ПУЛМОНАЛНИ БОЛЕСТИ СО ФИБРОЗА	J84.1	педијатар, физијатар, пулмолог, интернист	отпусно писмо, отпусно писмо и специјалистички извештај по контролен преглед и конзилијарно мислење	најмногу до 21 ден
БРОНХИЕКТАЗИИ	J47	педијатар, физијатар, пулмолог, интернист	отпусно писмо, отпусно писмо и специјалистички извештај по контролен преглед и конзилијарно мислење	најмногу до 21 ден
САРКОИДОЗА	D86	педијатар, физијатар, пулмолог	отпусно писмо, отпусно писмо и специјалистички извештај по контролен преглед и конзилијарно мислење	најмногу до 21 ден
МАЛИГНА НЕОПЛАЗМА НА БРОНХИ И БЕЛ ДРОБ ПОСТОПЕРАТИВНО ИЛИ ПО ХЕМОТЕРАПИЈА	C34	хирург, онколог, пулмолог	отпусно писмо, отпусно писмо и специјалистички извештај по контролен преглед и конзилијарно мислење	најмногу до 21 ден
БОЛЕСТИ НА МУСКУЛОСКЕЛЕТНИОТ СИСТЕМ И СВРЗНОТО ТКИВО				
АНКИЛОЗАНТЕН СПОНДИЛИТИС	M45	ревматолог, физијатар, интернист, ортопед	отпусно писмо, отпусно писмо и специјалистички извештај по контролен преглед и конзилијарно мислење	најмногу до 21 ден

СЕРОПОЗИТИВЕН РЕВМАТОИДЕН АРТРИТИС	M05	ревматолог, физијатар, интернист, ортопед	отпусно писмо, или специјалистички извештај по контролен преглед и конзилијарно мислење	најмногу до 21 ден
ДРУГ ОЗНАЧЕН РЕВМАТОИДЕН АРТРИТ	M06.8	ревматолог, физијатар, интернист, ортопед	отпусно писмо, или специјалистички извештај по контролен преглед и конзилијарно мислење	најмногу до 21 ден
СКОЛИОЗА, ПОСТОПЕРАТИВНО	M41	ортопед, физијатар, хирург, неврохирург	отпусно писмо, отпусно писмо и специјалистички извештај по контролен преглед и конзилијарно мислење	најмногу до 21 ден
REITER - ОВА БОЛЕСТ	M02.3	ревматолог, физијатар	отпусно писмо, отпусно писмо и специјалистички извештај по контролен преглед и конзилијарно мислење	најмногу до 21 ден
ПСОРИЈАТИЧЕН АРТРИТИС	M07	ревматолог, физијатар, интернист, ортопед	отпусно писмо, отпусно писмо и специјалистички извештај по контролен преглед и конзилијарно мислење	најмногу до 21 ден
ЈУВЕНИЛЕН АРТРИТИС - за возраст до 18 год	M08	ревматолог, педијатар, физијатар	отпусно писмо, отпусно писмо и специјалистички извештај по контролен преглед и конзилијарно мислење	најмногу до 21 ден
ПОЛИМИОЗИТИС / ДЕРМАТОМИОЗИТИС	M33	ревматолог, физијатар, интернист	отпусно писмо, отпусно писмо и специјалистички извештај по контролен преглед и конзилијарно мислење	најмногу до 21 ден
ПРОГРЕСИВНА СИСТЕМСКА СКЛЕРОЗА	M34	интернист, физијатар, ревматолог	отпусно писмо, отпусно писмо и специјалистички извештај по контролен преглед и конзилијарно мислење	најмногу до 21 ден
ДИСКУС ХЕРНИЈА, ПОСТОПЕРАТИВНО	M51	неврохирург, ортопед, физијатар	отпусно писмо, отпусно писмо и специјалистички извештај по контролен преглед и конзилијарно мислење	најмногу до 21 ден
ТОРТИКОЛИС, ПОСТОПЕРАТИВНО	M43.6	ортопед, физијатар, хирург	отпусно писмо, отпусно писмо и специјалистички извештај по контролен преглед и конзилијарно мислење	најмногу до 21 ден
ЈУВЕНИЛНА ОСТЕОХОНДРОЗА НА ГЛАВАТА НА ФЕМУРОТ [Legg-Calve-Perthes]	M91.1	ортопед, физијатар, хирург	отпусно писмо, отпусно писмо и специјалистички извештај по контролен преглед и конзилијарно мислење	најмногу до 21 ден
ОСТЕОНЕКРОЗА	M87	ортопед, физијатар, хирург	отпусно писмо, отпусно писмо и специјалистички извештај по контролен преглед и конзилијарно мислење	најмногу до 21 ден
ПАУЦЕТ-ОВА БОЛЕСТ, ПОСТОПЕРАТИВНО	M88	ортопед, физијатар, ревматолог, трауматолог	отпусно писмо, отпусно писмо и специјалистички извештај по контролен преглед и конзилијарно мислење	најмногу до 21 ден

СТЕКНАТ НЕДОСТИГ НА ЕКСТРЕМИТЕТ	Z89 (со исклучок на Z89.0, Z89.1, Z98.4)	хирург, ортопед, физијатар	отпусно писмо, отпусно писмо и специјалистички извештај по контролен преглед и конзилијарно мислење	најмногу до 21 ден
ДИСКАНТЕН ОСТЕОХОНДРИТИС, постоперативно	M93.2	ортопед, физијатар	отпусно писмо, отпусно писмо и специјалистички извештај по контролен преглед и конзилијарно мислење	најмногу до 21 ден
ПОСТОПЕРАТИВНО МУСКУЛНОСКЕЛЕТНО ЗАБОЛУВАЊЕ (колк, карлица, колено, рамо, скочен зглоб, долги коски)	M96.9	хирург, ортопед, неврохирург, физијатар	отпусно писмо, отпусно писмо и специјалистички извештај по контролен преглед и конзилијарно мислење	најмногу до 21 ден
КОНГЕНИТАЛНА ДИСЛОКАЦИЈА НА КОЛКОТ, постоперативно	Q65.0; Q65.1; Q65.3; Q65.4	ортопед, физијатар, хирург	отпусно писмо, отпусно писмо и специјалистички извештај по контролен преглед и конзилијарно мислење	најмногу до 21 ден
КОНГЕНИТАЛНИ ДЕФОРМАЦИИ НА СТАПАЛОТО, постоперативно	Q66	ортопед, физијатар, хирург	отпусно писмо, отпусно писмо и специјалистички извештај по контролен преглед и конзилијарно мислење	најмногу до 21 ден
ЛОНГИТУДИНАЛЕН РЕДУКЦИСКИ ДЕФЕКТ НА РАДИУСОТ, постоперативно	Q71.4	ортопед, физијатар, хирург	отпусно писмо, отпусно писмо и специјалистички извештај по контролен преглед и конзилијарно мислење	најмногу до 21 ден
ЛОНГИТУДИНАЛЕН РЕДУКЦИСКИ ДЕФЕКТ НА УЛНАТА, постоперативно	Q71.5	ортопед, физијатар, хирург	отпусно писмо, отпусно писмо и специјалистички извештај по контролен преглед и конзилијарно мислење	најмногу до 21 ден
ШЕПА ВО ВИД НА РАКОВА КАНЦА, постоперативно	Q71.6	ортопед, физијатар, хирург	отпусно писмо, отпусно писмо и специјалистички извештај по контролен преглед и конзилијарно мислење	најмногу до 21 ден
ДРУГИ РЕДУКЦИСКИ ДЕФЕКТИ НА ГОРЕН ЕКСТРЕМИТЕТ(И), постоперативно	Q71.8	ортопед, физијатар, хирург	отпусно писмо, отпусно писмо и специјалистички извештај по контролен преглед и конзилијарно мислење	најмногу до 21 ден
ЛОНГИТУДИНАЛЕН РЕДУКЦИСКИ ДЕФЕКТ НА ФЕМУРОТ, постоперативно	Q72.4	ортопед, физијатар, хирург	отпусно писмо, отпусно писмо и специјалистички извештај по контролен преглед и конзилијарно мислење	најмногу до 21 ден
ЛОНГИТУДИНАЛЕН РЕДУКЦИСКИ ДЕФЕКТ НА ТИБИЈАТА, постоперативно	Q72.5	ортопед, физијатар, хирург	отпусно писмо, отпусно писмо и специјалистички извештај по контролен преглед и конзилијарно мислење	најмногу до 21 ден

ЛОНГИТУДИНАЛЕН РЕДУКЦИСКИ ДЕФЕКТ НА ФИБУЛАТА, постоперативно	Q72.6	ортопед, физијатар, хирург	отпусно писмо, отпусно писмо и специјалистички извештај по контролен преглед и конзилијарно мислење	најмногу до 21 ден
ДРУГИ РЕДУКЦИСКИ ДЕФЕКТИ НА ДОЛЕН ЕКСТРЕМИТЕТИ), , постоперативно	Q72.8	ортопед, физијатар, хирург	отпусно писмо, отпусно писмо и специјалистички извештај по контролен преглед и конзилијарно мислење	најмногу до 21 ден
КОНГЕНИТАЛНА СКОЛИОЗА ПОРАДИ КОНГЕНИТАЛНА КОСКЕНА МАЛФОРМАЦИЈА-, постоперативно	Q76.3	ортопед, физијатар, хирург	отпусно писмо, отпусно писмо и специјалистички извештај по контролен преглед и конзилијарно мислење	најмногу до 21 ден
ПЕКТУС ЕКСКАВАТУМ , постоперативно	Q67.6	физијатар, ортопед, хирург	отпусно писмо, отпусно писмо и специјалистички извештај по контролен преглед и конзилијарно мислење	најмногу до 21 ден
ПЕКТУС КАРИНАТУМ, постоперативно	Q67.7	физијатар, ортопед, хирург	отпусно писмо, отпусно писмо и специјалистички извештај по контролен преглед и конзилијарно мислење	најмногу до 21 ден
ОСТЕОХОНДРОДИСПЛАЗИЈА СО ДЕФЕКТИ ВО РАСТЕЖОТ НА ДОЛГИТЕ КОСКИ И 'РБЕТО	Q77	физијатар, ортопед, хирург	отпусно писмо, отпусно писмо и специјалистички извештај по контролен преглед и конзилијарно мислење	најмногу до 21 ден
ПОВРЕДИ				
ФРАКТУРА НА ТОРАКАЛЕН ПРШЛЕН	S22.0	неврохирург, хирург, трауматолог, невролог	отпусно писмо, отпусно писмо и специјалистички извештај по контролен преглед и конзилијарно мислење	најмногу до 21 ден
ФРАКТУРА НА ЛУМБАЛНИОТ РБЕТ И КАРЛИЦАТА	S32	неврохирург, хирург, трауматолог, невролог, физијатар, ортопед	отпусно писмо, отпусно писмо и специјалистички извештај по контролен преглед и конзилијарно мислење	најмногу до 21 ден
ФРАКТУРА НА ФЕМУР	S72	хирург, трауматолог, ортопед, физијатар	отпусно писмо, отпусно писмо и специјалистички извештај по контролен преглед и конзилијарно мислење	најмногу до 21 ден
ФРАКТУРА НА ПОТКОЛЕНИЦА ВКЛУЧУВАЈЌИ ГО И ГЛУЖДОТ	S82	хирург, трауматолог, ортопед, физијатар	отпусно писмо, отпусно писмо и специјалистички извештај по контролен преглед и конзилијарно мислење	најмногу до 21 ден

ФРАКТУРА НА ДРУГИ ОЗНАЧЕНИ ВРАТНИ ПРШЛЕНИ	S12.2	неврохирург,хирург, трауматолог,невролог, ортопед	отпусно писмо, отпусно писмо и специјалистички извештај по контролен преглед и конзилијарно мислење	најмногу до 21 ден
ПОВЕЌЕКРАТНИ ФРАКТУРИ НА ВРАТНИОТ РБЕТ	S12.7	неврохирург,хирург, трауматолог,невролог,	отпусно писмо, отпусно писмо и специјалистички извештај по контролен преглед и конзилијарно мислење	најмногу до 21 ден
ФРАКТУРИ НА ВРАТ, НЕОЗНАЧЕН ДЕЛ	S12.9	неврохирург,хирург, трауматолог,невролог, ортопед	отпусно писмо, отпусно писмо и специјалистички извештај по контролен преглед и конзилијарно мислење	најмногу до 21 ден
ИНТРАКРАНИЈАЛНА ПОВРЕДА	S06	неврохирург,хирург, трауматолог,невролог, ортопед	отпусно писмо, отпусно писмо и специјалистички извештај по контролен преглед и конзилијарно мислење	најмногу до 21 ден
ПОТРЕС И ЕДЕМ НА ЦЕРВИКАЛНИОТ РБЕТЕН МОЗОК	S14.0	неврохирург,хирург, трауматолог,невролог, ортопед	отпусно писмо, отпусно писмо и специјалистички извештај по контролен преглед и конзилијарно мислење	најмногу до 21 ден
ДРУГИ И НЕОЗНАЧЕНИ ПОВРЕДИ НА ВРАТНИОТ РБЕТЕН МОЗОК	S14.1	неврохирург,хирург, трауматолог,невролог, ортопед	отпусно писмо, отпусно писмо и специјалистички извештај по контролен преглед и конзилијарно мислење	најмногу до 21 ден
ПОВРЕДА НА НЕРВЕН КОРЕН НА ЦЕРВИКАЛНИОТ РБЕТ	S14.2	неврохирург,хирург, тротопед	отпусно писмо, отпусно писмо и специјалистички извештај по контролен преглед и конзилијарно мислење	најмногу до 21 ден
МУЛТИПЛИ ПОВРЕДИ НА ВРАТОТ	S19.7	неврохирург,хирург, трауматолог,невролог, ортопед	отпусно писмо, отпусно писмо и специјалистички извештај по контролен преглед и конзилијарно мислење	најмногу до 21 ден
ДРУГИ ОЗНАЧЕНИ ПОВРЕДИ НА ВРАТОТ	S19.8	неврохирург,хирург, трауматолог,невролог, ортопед	отпусно писмо, отпусно писмо и специјалистички извештај по контролен преглед и конзилијарно мислење	најмногу до 21 ден
НЕОЗНАЧЕНА ПОВРЕДА НА ВРАТОТ	S19.9	неврохирург,хирург, трауматолог,невролог, ортопед	отпусно писмо, отпусно писмо и специјалистички извештај по контролен преглед и конзилијарно мислење	најмногу до 21 ден

МУЛТИПЛИ ФРАКТУРИ НА ТОРАКАЛНИОТ 'РБЕТ	S22.1	неврохирург,хирург, трауматолог,невролог, ортопед	отпусно писмо, отпусно писмо и специјалистички извештај по контролен преглед и конзилијарно мислење	најмногу до 21 ден
ДИСЛОКАЦИЈА НА САКРОИЛИЈАЧНИОТ И НА САКРОКОКЦИГАЛНИОТ ЗГЛОБ	S33.2	физијатар, трауматолог, ортопед	отпусно писмо, отпусно писмо и специјалистички извештај по контролен преглед и конзилијарно мислење	најмногу до 21 ден
ПОТРЕС И ЕДЕМ НА ЛУМБАЛНИОТ 'РБЕТЕН МОЗОК	S34.0	неврохирург,хирург, трауматолог,невролог,	отпусно писмо, отпусно писмо и специјалистички извештај по контролен преглед и конзилијарно мислење	најмногу до 21 ден
ФРАКТУРИ ШТО ЗАФАКААТ ПОВЕЌЕ РЕГИИ НА ДВАТА ГОРНИ ЕКСТРЕМИТЕТА	T02.4	физијатар,ортопед, трауматолог	отпусно писмо, отпусно писмо и специјалистички извештај по контролен преглед и конзилијарно мислење	најмногу до 21 ден
ФРАКТУРИ ШТО ЗАФАКААТ ПОВЕЌЕ РЕГИИ ОД ОБАТА ДОЛНИ ЕКСТРЕМИТЕТИ	T02.5	физијатар,ортопед, трауматолог	отпусно писмо, отпусно писмо и специјалистички извештај по контролен преглед и конзилијарно мислење	најмногу до 21 ден
ПОВРЕДА НА НЕРВИ НА НИВО НА ПОТКОЛЕНИЦАТА	S84	невролог,физијатар, трауматолог, неврохирург	отпусно писмо, отпусно писмо и специјалистички извештај по контролен преглед и конзилијарно мислење	најмногу до 21 ден
ПОВРЕДА ОД СМАЧКУВАЊЕ НА РАМО И ПОДЛАКТИЦА	S47	физијатар,ортопед, хирург, трауматолог	отпусно писмо, отпусно писмо и специјалистички извештај по контролен преглед и конзилијарно мислење	најмногу до 21 ден
ПОВРЕДА ОД СМАЧКУВАЊЕ НА КОЛК И БЕДРО	S77	физијатар,ортопед, хирург, трауматолог	отпусно писмо, отпусно писмо и специјалистички извештај по контролен преглед и конзилијарно мислење	најмногу до 21 ден
ПОВРЕДА ОД СМАЧКУВАЊЕ НА КОЛЕНО И ПОТКОЛЕНИЦАТА	S87	физијатар,ортопед, хирург, трауматолог	отпусно писмо, отпусно писмо и специјалистички извештај по контролен преглед и конзилијарно мислење	најмногу до 21 ден
МУЛТИПЛИ ФРАКТУРИ НА СТАПАЛОТО	S92.7	физијатар,ортопед, хирург, трауматолог	отпусно писмо, отпусно писмо и специјалистички извештај по контролен преглед и конзилијарно мислење	најмногу до 21 ден
ПОВРЕДА ОД СМАЧКУВАЊЕ НА ГЛУЖДОТ И СТАПАЛОТО	S97	физијатар,ортопед, хирург, трауматолог	отпусно писмо, отпусно писмо и специјалистички извештај по контролен преглед и конзилијарно мислење	најмногу до 21 ден

ПРИСУСТВО НА ОРТОПЕДСКИ ЗГЛОБНИ ИМПЛАНТАТИ - ПОСТОПЕРАТИВНО	Z96.6	физијатар, ортопед, хирург, травматолог	отпусно писмо, отпусно писмо и специјалистички извештај по контролен преглед и конзилијарно мислење	најмногу до 21 ден
НЕОПЛАЗМИ И БОЛЕСТИ НА КРВТА И КРВОТВОРНИ ОРГАНИ				
За деца на возраст до 18 години: а) еднаш по завршена онколошка терапија б) во фаза на ремисија со терапија на одржување најдолго до 5 години од постигнување на ремисија	C00-C97 D42 D43 D45 D46 D47 D61 D75 D76	педијатар, онколог	отпусно писмо или специјалистички извештај и конзилијарно мислење	15 дена
ХЕРЕДИТАРЕН ДЕФИЦИТ НА ФАКТОРОТ VIII	D66	педијатар, трансфузиолог	отпусно писмо или специјалистички извештај и конзилијарно мислење	15 дена
ХЕРЕДИТАРЕН ДЕФИЦИТ НА ФАКТОРОТ IX	D67	педијатар, трансфузиолог	отпусно писмо или специјалистички извештај и конзилијарно мислење	15 дена

4379.

Врз основа на член 56 став 1 точка 14 од Законот за здравственото осигурување („Службен весник на Република Македонија“ број 25/2000, 34/2000, 6/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008, 98/2008, 6/2009, 67/2009, 50/2010, 156/2010, 19/2011, 53/2011, 26/2012, 16/2013, 91/2013, 187/2013, 43/2014, 44/2014, 97/2014, 112/2014 и 113/2014), Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија на седницата одржана на 18 август 2014 година, донесе

**П РА В И Л Н И К
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА ПЛАЌАЊЕ НА ЛАБОРАТОРИСКИТЕ
ИСПИТУВАЊА ВО СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО КОНСУЛТАТИВНАТА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ПО
УПАТ НА ИЗБРАН ЛЕКАР**

Член 1

Во Правилникот за начинот на плаќање на лабораториските испитувања во специјалистичко консултативната здравствена заштита по упат на избран лекар („Службен весник на Република Македонија“ број 10/2002, 17/2002, 137/2006, 41/2007, 62/2007, 86/2007, 37/2008, 147/2009, 158/2009, 2/2010, 147/2010, 171/2010, 95/2011, 158/2011, 104/2012 и 34/2014), во членот 2 став 1 во поднасловот III „Основни биохемиски испитувања“ по точката 8 се додава нова точка 9 која гласи:

„9. хормонски статус – ТСХ (тиреостимулирачки хормон).“

Член 2

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во Службен весник на Република Македонија, ќе се објави по добивањето на согласност од министерот за здравство, а ќе се применува од 1 ноември 2014 година.

Бр. 02-14395/2
29 август 2014 година
Скопје

Управен одбор
Претседател,
Елена Трпковска, с.р.

4380.

Врз основа на член 29 и 56 став 1 точка 3 од Законот за здравственото осигурување („Службен весник на Република Македонија“ број 25/2000, 34/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008, 98/2008, 6/2009, 67/2009, 50/2010, 156/2010, 53/2011, 26/2012, 16/2013, 91/2013, 187/2013, 43/2014, 44/2014, 97/2014, 112/2014 и 113/2014), Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија, на седницата одржана на 18 август 2014 година, донесе

**П РА В И Л Н И К
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ОСТВАРУВАЊЕТО НА ПРАВАТА И ОБВРСКИТЕ ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНОТО ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ**

Член 1

Во Правилникот за содржината и начинот на остварувањето на правата и обврските од задолжителното здравствено осигурување („Службен весник на Република Македонија“ број 54/2012, 138/2012, 164/2012, 57/2013, 64/2013, 88/2013, 119/2013, 145/2013, 172/2013, 34/2014 и 120/2014), во членот 55 се додава нов став 4 кој гласи:

„Избраниот лекар од дејноста општа медицина, обрзецот на упатот од став 2 на овој член може да го користи само за утврдување на вредностите на биохемиската лабораториска здравствена услуга ТСХ (тиреостимулирачки хормон).“

Член 2

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, ќе се објави по добивањето на согласност од министерот за здравство, а ќе се применува од 1 ноември 2014 година.

Бр. 02-14395/3
29 август 2014 година
Скопје

Управен одбор
Претседател,
Елена Трпковска, с.р.

**ЗДРУЖЕНИЕ ЗА ЗАШТИТА НА
АВТОРСКИ МУЗИЧКИ ПРАВА**

4381.

Врз основа на членот 132 ст.2 и чл 144 од Законот за авторското право и сродните права на Република Македонија (Сл.весник на РМ бр. 115/10, 140/10, 51/11 и 147/13), како и членовите 13, 24 и 48 од Статутот на Здружението за заштита на авторски музички права (во понатамошен текст ЗАМП), Собранието на ЗАМП, на седницата одржана на ден 23.09.2014 година го донесе следниов

**П РА В И Л Н И К
ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА АВТОРСКИТЕ
НАДОМЕСТОЦИ**

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Правилникот за распределба на авторските надоместоци (во натамошниот текст: Правилник), ги утврдува основните начела за распределба на авторските надоместоци на носителите на авторски музички права (во понатамошен текст: носители на права) кои ЗАМП колективно ги управува во согласност со закон и статут, односно со договорот за основање, како и врз основа на Решението за давање дозвола согласно Законот за авторското право и сродните права на Република Македонија (во понатамошен текст: ЗАПСЦ).

Член 2

ЗАМП е организација за колективно управување на авторските музички права на носителите на права која согласно со Решение за давање дозвола на Министерството за култура на Владата на Република Македонија бр.54-54-5454/1 од 03.04.2011 година објавено во Службен Весник на РМ бр. 65/11 од 10.05.2011 година, ги управува следните права:

1. Умножување и изнајмување несценски музички дела на фонограми и видеограми;
2. Јавно соопштување несценски музички дела (јавно изведување; јавно пренесување; радиодифузно емитување; реемитување и ставање на располагање на јавноста);
3. Кабелско реемитување на музички несценски дела;
4. Надомест од правото на наследство на оригинал (ракопис) на музички дела;

ЗАМП во случаите на единствените надоместоци согласно ЗАПСЦ а предвидени во Статутот, колективното управување на правата може да го врши по овластување на други организации на носители на права преку склучување посебен договор или може со договор да овласти друга соодветна организација да го врши колективното управување на тие права.

ЗАМП може да врши административно технички работи за права кои се надвор од правата за кои има дозвола, а се во надлежност на други здруженија согласно договор.

Член 3

Правата од член 2 на овој Правилник, ЗАМП ги управува врз основа на Законот за авторското право и сродните права, Статутот на ЗАМП, овој Правилник и други акти и одлуки донесени врз основа на Статутот. Во согласност со соодветните законски прописи, ЗАМП го обезбедува колективното управување со моралните и материјални права на носителите на права.

Член 4

ЗАМП колективно ги управува авторските музички права на носителите на права кои со пријавување на своите дела или врз основа на договор за тоа му даваат овластување на ЗАМП.

Колективно управување ЗАМП остварува и без договор со носителите на правата, врз основа на одредбите од член 130 од Законот за авторското право и сродните права.

Странските автори и членовите на странските организации, уживаат еднаква заштита како и домашните автори, доколку така е определено со меѓународен договор, со Законот за авторското право и сродните права на Република Македонија, ако постои фактички реципроцитет и согласно Статутот на ЗАМП.

Член 5

Авторските права на носителите на права ЗАМП ги управува под еднакви услови.

Одредбите на овој Правилник се задолжителни за сите носители на права чии права ЗАМП ги управува согласно ЗАПСП, Статутот, како и врз основа на договор со авторот.

Носителот на право може да из земе (забрани) колективно управување на свое право од страна на Здружението за кое има дозвола за колективно управување, освен во случаи кога од истото не може да се откаже, согласно ЗАПСП.

Изземањето (забраната) од колективно управување, носителот на правото го врши со поднесување писмена изјава заверена кај нотар, на образец утврден и донесен од страна на Собранието. Изземањето, влегува во сила од наредната претсметковна година.

Член 6

ЗАМП може колективно да ги управува авторските права и на други втори согласно ЗАПСП, врз основа на билатерални меѓународни договори за меѓусебно застапување на база на реципроцитет, кои ЗАМП ги склучува со странски организации членки на Меѓународната Конфедерација на друштва на автори и композитори (ЦИСАЦ).

Член 7

Колективно управување на авторските права на македонските носители на права во странство, ЗАМП ги остварува врз основа на посебни договори што ќе ги склучи со соодветни организации на носители на права.

Договорите ЗАМП ги склучува во согласност со законските прописи и меѓународни договори.

Член 8

ЗАМП колективно ги управува, на територијата на Р.Македонија, и правото од умножување и изнајмување несценски музички дела на фонограми и видеограми, јавно соопштување несценски музички дела (јавно изведување; јавно пренесување; радиодифузно емитување; реемитување и ставање на располагање на јавноста), кабелско реемитување на музички несценски дела на странските носители на права, согласно ЗАПСП, а врз основа на меѓународни конвенции и други договори склучени помеѓу Р.Македонија и другите

земји, како и врз основа на реципрочни договори склучени помеѓу ЗАМП и соодветните странски организации на носители на права.

Член 9

ЗАМП може да врши административно технички работи за права кои се надвор од правата за кои има дозвола, а се во надлежност на други здруженија согласно договор.

Член 10

ЗАМП колективно ги управува само објавените несценски музички дела.

Член 11

Во колективното управување на авторските музички права, ЗАМП ги извршува следниве работи:

1. Неисклучиво пренесува право за користење авторски дела со договор или на друг пишан начин;
2. Ги прибира утврдените надоместоци од корисниците и врши нивна распределба на носителите на правата во согласност со закон и општите акти;
3. Врши пресметка, рапределба и исплата на авторски надоместоци примени од странските организации, за користење дела од домашни автори во странство;
4. Склучува договори за умножување несценски музички дела на фонограми и видеограми, како и за други видови користења на музички несценски дела и го контролира извршувањето на тие договори;
5. Од корисниците на музички дела собира програми и податоци за изведените и снимените дела и води евиденција за тоа;
6. Врши контрола за користењето на авторските дела;
7. Ги врши правните работи и односите на носителите на правата со корисниците и води постапки пред судовите и другите органи заради заштита на авторското право и слично;
8. Презема и други мерки предвидени со законот и со други прописи заради заштита и остварување на колективното управување на авторските музички права.

Член 12

ЗАМП може да поведе и да води спорови пред судовите и другите органи заради остварување на авторските права, во свое име и за сметка на авторот, само со посебно полномошно од авторот чие право е предмет на спорот.

За застапување пред судовите и другите органи, заради колективното управување на авторските музички права и правата, на ЗАМП не му е потребно посебно полномошно од авторот.

Во случај на спор меѓу членови на ЗАМП, ЗАМП нема да поведе постапка во име на еден од нив.

Член 13

Репертоарот на ЗАМП го сочинуваат објавени музичко несценски дела како што се:

- а) ораториуми, кантати, дела на симфониската, камерната, солистичката, хорската, забавната, детската, народната, цез музиката и сл.;
- б) извадоци од музички сценски дела (опери, балети, оперети и сл.) без оглед на нивното траење под услов тие извадоци да не претставуваат драмска целина;
- в) музика од музичко-кореографски дела (концертни и радио изведувања) без оглед на траењето;
- г) музички дела користени во драмски дела, било да се користени како музичка придружба или како музичка илустрација или да се вклопени во самиот драмски текст;

д) музика користена во ТВ серии, ТВ филмови и кинематографски филмови што се емитуваат преку телевизија;

ѓ) несценски музички дела кои драмско-сценски или кореографски се прикажуваат на сцена или телевизија;

е) музика за музичко-литературни емисии или приредби (музички приказни, рецитали, хумористични и слични емисии, приредби и слично);

ж) музички дела употребени за шпици, звучни записи, интермеца со звучна илустрација;

з) обработка на народни творби.

II. ДОКУМЕНТАЦИЈА

Член 14

Документацијата на ЗАМП ја сочинува:

- документација на дела;
- документација на автори, носители на права;
- документација на странски дела, автори, носители на права.

а) Документација на дела

Член 15

Секој автор или носител на авторски права должен е своите дела (односно дела за кои стекнал право) да ги пријави во ЗАМП на пропишан образец - пријава на дело, со наведување на сите податоци кои влијаат на правилната заштита на авторските права и распределбата на авторските надоместоци.

За точноста на податоците одговара подносителот на пријавата. Пријавата која ќе ја поднесе еден од носителите на авторски права се прифаќа за точна се додека поинаку не се докаже. Подносителот на пријавата е одговорен спрема ЗАМП и спрема другите носители на авторско право за штетата која би произлегла од неточни и непотполни податоци.

Со пријавата на дело авторот го овластува ЗАМП да ги штити неговите авторски права на јавна изведба во земјата и во странство, под исти услови како и носителите на авторски права кои потпишале договор со ЗАМП, со што го овластуваат да ги штити нивните права.

Пријавите на дела доставени до ЗАМП до 31 декември влегуваат во пресметката за тековната година.

Ако делото не е пријавено, ЗАМП ја остварува заштитата врз основа на податоците со кои располага.

Член 16

За домашните дела издадени во странство или создадени во соработка со странски автори, ќе бидат прифатени за точни оние податоците што ќе ги прифати странската организација, доколку домашниот носител на авторско право не ја оспори таквата пријава со веродостојна документација или на некој друг начин.

Член 17

Примената на документацијата која служи за изменување и дополнување на податоците на веќе пријавените дела се земаат предвид до 31 декември во тековната година.

Податоците за изменување и дополнување кои ќе стигнат по тој рок ќе се применат во следната пресметка на авторскиот надоместок.

Член 18

Авторот, покрај своето граѓанско име може да користи и псевдоним.

Недозволено е да се користи псевдоним на веќе постоечко граѓанско име или псевдоним на некој автор, односно носител на права. Според тоа, пред употреба

на псевдоним потребно е од ЗАМП да се побара информација дали веќе постои такво граѓанско име, односно псевдоним на некој домашен или странски автор, односно носител на право.

Член 19

Доколку граѓанските имиња на авторите се идентични, потребно е да се направи разлика помеѓу имињата со цел авторскиот надоместок правилно да се распореди.

Член 20

Доколку ЗАМП има сознание дека е дојдено до спорна ситуација помеѓу коавторите за одредено дело, ќе ја блокира исплата на авторскиот надоместок во целина или само за спорниот дел, се до решавање на спорот, а врз основа на доставен меѓусебен договор или судска одлука.

б) Документација на автори, носители на права

Член 21

Носителите на права се должни да го пријават авторското дело.

Носителот на права е должен да под полна материјална и кривична одговорност на пропишан образец ги наведе неговите точни, лични податоци, како и за секоја промена по писмен пат благовремено го извести ЗАМП.

Доколку носителот на права по писмен пат не го извести ЗАМП за промена на лични податоци, како и за секоја друга промена, ќе се смета за уредно доставена секоја писмена пратка од страна на ЗАМП до носителот на права, согласно неговите последни доставени податоци содржани на пропишаниот образец.

Член 22

Носителите на права се должни да достават до ЗАМП еден примерок од секој издавачки договор, кој го склучиле со домашен или странски издавач, како и еден примерок од секој договор кој ќе го склучи со произведувачот на комерцијален филм, ТВ-филм или ТВ-серија заради користење музика во филм, односно серија, како и сите други видови договори за нарачка или користење музички дела.

Доколку носителот на права не постапи согласно став 1 од овој член, во тој случај ЗАМП ќе ја земе во предвид документацијата со која располага.

Член 23

Наследникот на авторските права е должен на пропишан образец да ги наведе точните лични податоци, да достави до ЗАМП копија на правосилно оставинско решение, во кој предмет е наведен како наследник на авторско право, а оригиналот на правосилното оставинско решение го приложи на увид.

Наследникот на авторските права со ЗАМП склучува Договор за колективно управување.

в) Документација на странски дела, автори, носители на права

Член 24

Согласно со правилата на Меѓународната Конфедерација на друштва на автори и композитори (ЦИСАЦ) и правилата на Меѓународното Биро на друштва за заштита на правата на снимање и механичка репродукција (БИЕМ), а врз основа на билатералните меѓународни договори за меѓусебно застапување на база на реципроцитет, кои ЗАМП ги склучува со странски организации, документацијата на ЗАМП ја сочинува и странската документација.

Странската документација од претходниот став е: Меѓународната база на автори и носители на авторски права ИПИ (Интерестед Партиес Информатион), Меѓународна база на дела ЊИД (Мусицал Њоркс Информатион Дatabase), ЊЊЛ(Њорлд Њоркс Лист) и ЦИС-Нет, меѓународна база на дела, модификациони картици и дописи и друга документација добиена од странските организации.

Член 25

Авторскиот надоместок за делата од странскиот репертоар се пресметува согласно одредбите на овој Правилник, договорите за меѓусебно застапување склучени со странски соодветни организации на носители на права, како и врз основа на документацијата што тие организации ја доставуваат за делата на своите членови.

Член 26

Распределба на надоместокот помеѓу носителите на права на едно дело - членови на едно или повеќе странски организации, се врши врз основа на учествата назначени на интернационалната картичка доставена за тоа дело.

Ако интернационалната картичка не содржи податоци за учествата на носителите на права - членови на различни авторски организации, надоместокот за тоа дело се распределува врз основа на правилата на ЗАП.

Член 27

Ако податоците кои ќе ги достават повеќе странски организации за исто дело се различни, авторскиот надоместок за тоа дело не се исплаќа се до разрешувањето на спорот на заинтересираните организации.

Член 28

Ако не постојат податоци за изведеното дело, а врз основа на податоците од програмите и другата документација е утврдено кој е композитор на тоа дело, тогаш целиот авторски надоместок му се исплатува на друштвото на кое му припаѓа композиторот.

Член 29

Ако во програмата не е наведено полното име на авторот на изведеното дело, а врз основа на другите податоци може да се претпостави дека авторот е заштитен, тогаш таквото дело се внесува во посебен список-циркулар кој се доставува до странските организации заради собирање на потребната документација.

Согласно правилата на меѓународните организации БИЕМ/ЦИСАЦ, во циркуларот не се внесуваат делата чиј вкупен авторски надоместок не го преминува декарскиот износ на 10 американски долари за еден пресметковен период.

Странската документација не може да се дополни доколку не се добие валиден одговор на циркуларот, пропратен со соодветна документација во рок од три години. По истекот на трите години, авторските надоместоци за делата се распределуваат во вонредни приходи и на тој начин се вклучуваат во системот на распределба.

III. ПРИЈАВА И КАТЕГОРИЗАЦИЈА НА ДЕЛА

Член 30

Музичко дело (оригинално или обработка) се категоризира и определува согласно на ефективното траење на делото.

Авторот на делото е должен при пријавувањето да го назначи неговото траење.

Член 31

Пријавата на дело содржи податоци за ЗАМП, лични податоци за подносителот на пријавата и особено:

1. Наслов на делото и ставовите (година на создавањето);
 2. Автор на музика (име и презиме);
 3. Автор на текстот, преведувач, кореографијата (име и презиме);
 4. Автор на аранжманот - обработката (име и презиме);
 5. Издавач (година кога делото е издадено);
 6. Траење (на целото дело и ставовите);
 7. Изведувачки состав-изведувач;
 8. Дали е делото снимено (носач на звук) и каде се наоѓа снимката;
 9. Каде се наоѓа партитурата и материјалот на делото;
 10. Референтен број (пополнува ЗАМП);
 11. Согласно на коавторите за пријава на дело (согласно чл. 60 од Правилникот);
- Составен дел на овој Правилник е пријавата на дело.

IV. РАСПРЕДЕЛБА НА АВТОРСКИТЕ НАДОМЕСТОЦИ НАПЛАТЕНИ ЗА ЈАВНО СООПШТУВАЊЕ НА НЕСЦЕНСКИ МУЗИЧКИ ДЕЛА (ЈАВНО ИЗВЕДУВАЊЕ, ЈАВНО ПРЕНЕСУВАЊЕ, РАДИОДИФУЗНО ЕМИТУВАЊЕ, РЕЕМИТУВАЊЕ И СТАВАЊЕ НА РАСПОЛАГАЊЕ НА ЈАВНОСТА)

А) КАТЕГОРИИ НА НАПЛАТА

Член 32

Наплатата на авторските надоместоци за јавно соопштување на музички несценски дела во една календарска година се разликуваат според видот на користењето и се однесува на следните категории:

- Македонско радио
- Концерти на сериозна музика
- Македонска телевизија
- Приредби (приходи од забави, игранки, другарски вечери, матурски, дипломски, модни ревији, артистички и спортски натпревари)
- Јавно пренесување приходи по основ на јавно соопштување преку звучник, екран или било кое друго техничко средство во (угостителски објекти, диско клубови, нокни барови, хотели, трговски и деловни простории, занаетчишки дукани, превозни средства, спортски објекти и др.)
- Жива музика (Угостителски објекти со жива музика)
- Концерти на популарна музика
- Радиодифузно емтување -Трговски радиодифузни друштва (радија и телевизији) на локално, регионално и државно ниво
- Кабелско реемитување.

Б) РЕПАРТИЦИСКИ КЛАСИ И ФОНДОВИ

Член 33

Авторските надоместоци за јавно соопштување на музички дела во една календарска година се разликуваат според видот на користењето, и се основа за формирање на репартициските класи. Авторските надоместоци од секоја репартициска класа на прибрани средства се внесуваат во соодветниот репартициски фонд.

Секој репартициски фонд се состои од надоместок наплатен за јавно соопштување на музички дела од соодветната репартициска класа.

Авторските надоместоци од категоријата на наплата од јавното пренесување кои се пресметани во паушални износи се распределуваат сразмерно на наплата-

та согласно ЗАПСП, а авторските надоместоци од категоријата на наплата од кабелското реемитирање се пресметуваат сразмерно на наплата на надоместоците кај Радиодифузното емитување (Македонско радио и телевизија и Трговски радиодифузни друштва-радио и телевизија на локално, регионално и државно ниво).

Во случај на несразмерно високи трошоци за колективно управување, наплата остварена од поединечните репартициски класи на користење на музичките дела, Управниот одбор на ЗАМП може да предложи на Собранието за таа категорија да не се работи посебен репартициски фонд. Прибраните средства да се вклучат во друг репартициски фонд, така што прибраните средства се распределуваат врз основа на програмата на тој фонд.

Кога авторскиот надоместок од еден корисник е наплатен во единствен износ за радио и ТВ емитување (ЈП Македонска радиотелевизија), во тој случај вкупната сума се распределува во определени проценти (%) - радио и телевизија согласно на добиените податоци од корисникот по завршувањето на календарска годината.

Член 34

Со овој Правилник се утврдуваат следниве репартициски класи:

- 100) Радио
(Јавно претпријатие Македонско радио)
- 200) Концерти на сериозна музика
- 300) Телевизија
(Јавно претпријатие Македонска телевизија)
- 400) Приредби
- 500) Угостителски објекти со жива музика
- 600) Концерти на популарна музика
- 700) Трговски радиодифузни друштва на локално ниво
(радио и телевизиски програмски сервис)
- 800) Трговски радиодифузни друштва на регионално ниво
(радио и телевизиски програмски сервис)
- 900) Трговски радиодифузни друштва на државно ниво
(радио програмски сервис)
- 910) Трговски радиодифузни друштва на државно ниво
(телевизиски програмски сервис)

Член 35

Паричните фондови на репартициските класи се составени од следниве видови приходи:

- 100) Радио (Јавното претпријатие македонско радио)
 - приходите од Јавното претпријатие македонско радио;
 - дел од приходите од јавното пренесување .т.е јавното соопштување преку звучник екран или друго техничко средство согласно членовите 32,33 став 3 и 37 ст.2 од Правилникот за распределба на авторските надоместоци и
 - приходите од радијските кабелски мрежи.
- 200) Концерти на сериозна музика (приходите од концерти на сериозна музика);
- 300) Телевизија (Јавното претпријатие македонска телевизија)
 - приходите од Јавното претпријатие македонска телевизија;
 - дел од приходите од јавното пренесување .т.е јавното соопштување преку звучник екран или друго техничко средство согласно членовите 32, 33 став 3 и 37 ст.2 од Правилникот за распределба на авторските надоместоци и
 - приходите од телевизиските кабелски мрежи.

400) Приредби (приходите од забави, игранки, другарски вечери, матурски, дипломски, модни ревији, артистички и спортски натпревари од игранки, забави, модни ревији, артистички и спортски приредби и сл.);

500) Угостителски објекти со жива музика - приходи остварени врз оваа основа.

600) Концерти на популарна музика (приходите од концертите на популарна музика);

700) Трговски радиодифузни друштва на локално ниво

- приходите од радио и телевизиски програмски сервиси врз оваа основа;

- дел од приходите од јавното пренесување .т.е јавното соопштување преку звучник екран или друго техничко средство согласно членовите 32, 33 став 3 и 37 ст.2 од Правилникот за распределба на авторските надоместоци и -приходите од телевизиските и радијските кабелски мрежи,

800) Трговски радиодифузни друштва на регионално ниво

- приходите од радио и телевизиски програмски сервиси врз оваа основа;

- дел од приходите од јавното пренесување .т.е јавното соопштување преку звучник екран или друго техничко средство согласно членовите 32, 33 став 3 и 37 ст.2 од Правилникот за распределба на авторските надоместоци и -приходите од телевизиските и радијските кабелски мрежи.

900) Трговски радиодифузни друштва на државно ниво

- приходите од радио програмски сервиси врз оваа основа;

- дел од приходите од јавното пренесување .т.е јавното соопштување преку звучник екран или друго техничко средство согласно членовите 32, 33 став 3 и чл. 37 ст.2 од Правилникот за распределба на авторските надоместоци и -приходите од телевизиските и радијските кабелски мрежи,

910) Трговски радиодифузни друштва на државно ниво

- приходите од телевизиски програмски сервиси врз оваа основа;

- дел од приходите од јавното пренесување .т.е јавното соопштување преку звучник екран или друго техничко средство согласно членовите 32, 33 став 3 и чл. 37 ст.2 од Правилникот за распределба на авторските надоместоци и -приходите од телевизиските и радијските кабелски мрежи.

Член 36

Приходите по основ на авторскиот надомест за користење на авторското право за дистрибуција на радио и телевизиски програми во кабелска мрежа остварени во текот на календарската година, по одбивањето на трошоците на заштита се делат на таков начин што за домашните радиодифузни друштва се зголемуваат соодветните репартициски класи, а за странските радиодифузни друштва, авторскиот надоместок се исплаќа на странските организации, во земјата со економско седиште на соодветното радиодифузно друштво.

Член 37

Средствата на организацијата остварени од камати на вложени средства во банка и други приходи, во износ од 50% се распределуваат меѓу авторите, сразмерно на исплатата на надоместокот кои тие го оствариле согласно со податоците за користени дела од членот 135 став (1) од ЗАПСП и согласно со електронската евиденција од членот 135-а став (1) од ЗАПСП, а останатите 50% од средствата на организацијата остварени од камати на вложени средства во банка и други приходи се распределуваат на начин што 70% се распределу-

ваат меѓу авторите, сразмерно на исплатата на надоместоците кои тие го оствариле согласно со податоците за користени дела од членот 135 став (1) од ЗАПСП и согласно со електронската евиденција од членот 135-а став (1) од ЗАПСП, а 30% се распределуваат подеднакво на сите автори кои се застапени во евиденцијата на автори на организацијата.

Средствата кои организацијата ги прибира од корисниците, а се пресметуваат во паушални износи, во износ од 70% се распределуваат меѓу авторите сразмерно на исплатата на надоместоците кои тие го оствариле согласно со податоците за користени дела од членот 135 став (1) од ЗАПСП и согласно со електронската евиденција од членот 135-а став (1) од ЗАПСП, а останатите 30% се распределуваат подеднакво на сите автори кои се застапени во евиденцијата на автори на организацијата.

Член 38

За покривање на вкупните трошоци за работа на Здружението може да се користат средства од прибраните надоместоци во износ до 15%,

Трошоците за водење на судските постапки, судските такси, трошоците за вештачење, адвокатските трошоци и извршните трошоци се утврдуваат со одлука на Собранието и тие не влегуваат во вкупните трошоци на ЗАМП.

Трошоците за колективно управување ги теретат сите репартициски фондови во единствен процент.

Член 39

Поединечните пресметки и исплатите на надоместоците на авторите се вршат најмалку еднаш годишно најдоцна до крајот на март во тековната за претходната година.

Член 40

Распределбата на авторските надоместоци се врши врз основа на општата пресметка која:

- а) ги утврдува вкупните трошоци за колективно управување;
- б) го утврдува нето-износот на репартициските фондови;
- в) ја утврдува вредноста на поенот за соодветна репартициска класа;

Финансискиот план за прибраните средства за распределба и исплата на надоместоците ја утврдува Собранието на ЗАМП на предлог на Управниот одбор.

Б) ПОЕДИНЕЧНА РАСПРЕДЕЛБА

Член 41

Распределбата на надоместоците се врши согласно со евиденциите и податоците за користење на делата, а паушално кога не е можно или предизвикува неразумни трошоци, според принципот на правичност.

Распределбата на авторските надоместоци се врши за заштитени дела што се појавиле во програмите доставени до ЗАМП во определен рок за една репартициска година.

За распределба се земаат предвид сите собрани програми, освен:

- а) неверодостојните програми;
- б) нејасните и нечитливите програми;
- в) програмите за кои не е наплатен авторски надомест.

Програмите кои се доставени по определениот рок ќе се земат предвид за распределба во наредната репартициска година.

Надоместоците од радиодифузно емитување на авторски дела се распределуваат меѓу авторите, врз основа на податоците за исплата добиени од системот за електронска евиденција на емитувани авторски дела, согласно со закон.

Член 42

Авторските надоместоци врз основа на правата од јавно соопштување се пресметуваат и исплатуваат на домашните и странските автори, најмалку еднаш годишно.

Од средствата кои се пресметани за исплата на авторите на име авторски права се издвојуваат парични средства за резервен фонд од 10%, кои произлегуваат од меѓународните договори за заемно застапување на здруженијата за колективно остварување на правата.

Авторските надоместоци остварени во странство се исплатуваат на македонските автори веднаш по обработката на исплатните списоци, добиени од странските организации.

Член 43

Врз основа на општата пресметката и податоците за изведените дела, за домашните автори се прават поединечни пресметки и исплата на авторските надоместоци.

Поединечната пресметка му се доставува на авторот, односно на носителот на авторските права при исплатата, а најдоцна два месеца од денот на исплатата на авторските надоместоци.

Авторските надоместоци се исплатуваат на домашните носители на права само ако нето-сумата за исплата го премине минималниот износ што ќе го утврди Собранието. Надоместоците под минималниот износ се исплатуваат во онаа репартициска година кога нивниот збир ќе го помине определениот минимум. Исклучително, на барање од носителот на права, исплата може да се изврши и порано во вид на аконтација, според одлуката на Управниот одбор.

Авторските надоместоци остварени во странство им се исплатуваат на домашните носители на права после одбивањето на трошоците за колективно управување, без оглед на височината на нето-износот.

Висината на трошоците ја утврдува Собранието. Штом надоместокот, примен од странска организација, не го поминува минималниот износ што ќе го утврди Собранието, на авторот не му се доставува пресметката на таа организација.

Висината на минималниот износ го утврдува Собранието посебно за домашните надоместоци и посебно за надоместоците од странство.

Член 44

Сите податоци за остварените авторски надоместоци на одделни носители на права се деловна тајна и можат да се дадат само на барање на носителот на права на кој се однесуваат, како и на барање од судот во случај на водење судска постапка против носителот на право, или по барање на друг орган согласно со закон.

Член 45

Секој носител на права има право на увид во личните податоци за користење на неговите дела, на пресметката и на другата документација поврзана со тоа.

Носителот на права има право, да поднесе приговор и достави докази доколку е незадоволен од извршената пресметка.

Приговорот од став 2 на овој член се поднесува до Управниот одбор најдоцна во рок од 30 дена од приемот на поединечната пресметка.

По приговорот од став 2 на овој член, одлучува Управниот одбор, по прибавување на соодветно мислење од Стручната служба и/или други органи кои располагаат со соодветни податоци, најдоцна во рок од 30 дена по приемот на приговорот.

Против одлуката на Управниот одбор, носителот на права има право да поднесе жалба до Собранието, во рок од 15 дена од денот на доставувањето на одлуката.

Одлуката на Собранието е конечна.

V) ПОЕНТИРАЊЕ НА ДЕЛАТА

Член 46

Пресметката на авторскиот надомест се определува врз основа на ефективното траење на изведбата, емитирањето или било каква употреба на музичкото дело.

Траење	Коефициент
1-4 минути	1
5-8 минути	3
9-15 минути	5
16-20 минути	6
21-25 минути	7
26-30 минути	8 и.т.н.

Секоја минута од ефективното траење на делото се множи со соодветниот коефициент.

Деловите со траење над 30 секунди се сметаат како цела минута.

Член 47

Врз основа на начинот на употреба на делото и степенот на застапеност на музиката во делото, видот на изведувачкиот состав, музичкото дело кое се употребува или користи како :

- авизо музика, односно употреба на музички мотиви за најава и/или одјава на програма или емисија (вести, репортажи, драми и сл.), за раздвојување на делови од иста емисија (звучни завеси, цинглови или музички ефекти во реклами) или повеќе различни емисии, добива коефициент 0,50

- кулисна музика, односно употреба на музички дела или нивни фрагменти како кулисна музика во говорни емисии (вести, репортажи, како и во својство на придружна музика во емисиите од други жанрови (поезија, проза, ТВ серија, драма и сл.) добива коефициент 0,10.

Член 48

За музичките дела кои се користени како авизо музика се зема траење од 30 секунди, доколку траењето на делото наведено во програмата е подолго од 30 секунди.

Вкупното ефективно траење на музичко дело користено како авизо музика не може да биде поголемо од 30.000 секунди, во одредена класа на распределба за одреден пресметковен период.

Вкупното ефективно траење на музичкото дело користено како кулисна музика не може да биде поголемо од 60.000 секунди во одредена класа на распределба за одреден пресметковен период.

Член 49

Дела кои не се пријавени, односно за кои не постои документација, се пресметуваат врз основа на ефективното траење на изведбата со коефициент 0.50.

Член 50

Музичките и литературните дела изведени во репартициските класи 100-Радио, 200-Концерти на сериозна музика, 300-Телевизија, 700, 800, 900, 910, -Трговски радиодифузни друштва се поентираат според одредбите од член 46 на овој Правилник.

Член 51

За музичките дела со зборови или без нив, изведени во репартициските класи: 400-Приредби, 500-Угостителски објекти со жива музика и 600-Концерти на популарна музика, авторскиот надоместок ќе се пресметува на тој начин така што износот наплатен и назначен во соодветните програми, се распределува на авторите чии дела се евидентирани во тие програми, сразмерно со траењето на нивната изведба.

Пресметаните надоместоци во секоја од наведените класи посебно, сразмерно се зголемува за износот кој припаѓа на соодветната класа, а за кои не се прибрани програми.

Член 52

Во репартициската класа 200-Концерти на сериозна музика се распоредуваат концертните јавни изведби на дела поентирани според одредбите на член 46, и тоа ако концертот содржи претежно дела од сериозната музика.

Г) ОСТАНАТИ ОДРЕДБИ

Член 53

Ако податоците од пријавата на делото што ги дал авторот не се во согласност со податоците во програмите (траење, изведувачки состав и сл.), распределбата на надоместокот се врши врз основа на податоците од програмите што се прифатени како веродостојни (програми на радио, ТВ).

Член 54

Доколку во програмите недостасуваат податоци за правилна распределба на авторскиот надомест, податоците ќе се дополнат од расположливата документација на ЗАМП.

Ако податоците за траењето на делата не можат да се утврдат ниту според програмата, ниту според пријавата на авторот, тогаш за делата:

а) од поголем облик (сонати, симфонии и сл.) се зема траење од 8 минути, а

б) за сите останати дела - траење од 3 минути.

За пресметка на авторскиот надоместок на едно дело изведено на концерт во целост, се зема предвид полното траење на делото наведено во програмите на радио-телевизиските станици односно, фонограм или видеограм, ако тоа дело е снимено.

Доколку делото не е изведено на радио, ниту е снимено на фонограм или видеограм, податоците за траењето се земаат од пријавата на авторот, односно од документацијата на странската организација.

За изведените фрагменти на едно дело, авторскиот надоместок се пресметува според траењето назначено на програмата.

Член 55

При пресметката на авторските надоместоци за сплет или микс на изведба на повеќе творби нема да се земе предвид збирот на ефективното траење на секое дело, туку реалното траење во кое сите дела истовремено биле изведени.

Надоместокот за секое дело од претходниот став ќе се утврди сразмерно на неговото ефективно траење, во однос на реалното траење на изведбата, како и останатите критериуми за утврдување на надоместокот предвиден со овој Правилник.

Член 56

Ако делото не е изведено во оригинал, а во програмата не е означено името на аранжерот, целиот авторски надоместок му се пресметува на авторот на оригиналното дело.

Ако од други податоци може да се утврди дека делото е изведено во пријавениот аранжман, на аранжерот ќе му се пресмета соодветниот дел на надоместокот.

Член 57

Музичкото дело изведено фрагментарно или во целост повеќе пати на радио или телевизија во рамките на една емисија заради учење или како илустрација, ќе се смета како да е еднаш изведено.

Член 58

Музичкото дело се поентира со единствен поен без разлика дали се изведува со текст или без него.

Доколку музичкото дело, кое во оригиналната форма е пријавено со текст, а се изведе без текст, на авторот на текст му припаѓа делот за текстот.

Доколку делото од претходниот став е пријавено и во самостојна инструментална форма, за вакво изведено дело на авторот на текст не му припаѓа делот за текстот.

Член 59

За музички дела пишувани на текст на слободни или незаштитени автори, на композиторот не му се исплатува делот за текстот.

Член 60

Основа за распределба на авторските надоместоци за музички дела создадени во соработка на повеќе лица (коавтори), е пријавата на делото, на која мора да бидат потпишани сите коавтори и во која треба да биде точно утврдено секое поединечно учество искажано во проценти.

Ако не е поднесена пријава или ако од пријавата не може да се утврди учеството на секој коавтор поединечно, распределбата се извршува согласно одредбите на овој Правилник и тоа:

КОМПОЗИТОР	АРАНЖЕР	АВТОР НА ТЕКСТ
66.67%		33.33%
50%	50%	
33,34%	33,33%	33.33%

Член 61

Ако со договор не е поинаку утврдено, авторскиот надоместок за збирка на музички дела се дели на следниов начин:

- на авторот на збирката 25%
- на авторите чии дела ги содржи збирката 75%

Авторскиот надоместок за секое дело во збирката се определува во зависност од неговото траење во однос на вкупното траење на збирката.

За издадената збирка, на издавачот му се распределува договорениот износ на авторски надоместок, а останатиот дел се дели помеѓу коавторите во однос предвиден со овој член.

За составување збирка од заштитени музички дела потребна е претходно добиена писмена согласност од авторите на делата кои се вклучени во збирката.

Член 62

Под аранжман (обработка) на авторско дело се подразбира напишаната преработка на оригинално дело, на пример: измена на формата, хармонијата, ритмот, изведувачкиот состав и сл.

За аранжман (обработка) на заштитено авторско дело потребно е писмено одобрение од авторот.

Член 63

На аранжерот на слободно или незаштитено дело му се пресметува 25% од вкупниот надоместок, што му припаѓа на тој вид дело.

Собранието на ЗАМП може, на барање од авторите, да определи и поголемо учество за аранжман, транскрипција, редакција и инструментација, доколку станува збор за позначајно уметничко или стручно остварување.

За транскрипција, редакција и инструментација на слободно или незаштитено дело, на авторот му се пресметува 16,66% од вкупниот авторски надоместок што му припаѓа на тој вид дело.

Член 64

На аранжер на домашни, народни уметнички дела и на автор на збирка на домашни народни уметнички дела му се пресметува 100% од авторскиот надоместок што му припаѓа на тој вид дело.

Член 65

На преведувач на заштитен текст на музички дела му припаѓаат 50% од авторскиот надоместок предвиден за текстот, ако поднесе одобрение од авторот на оригиналниот текст.

На преведувач или адаптатор на незаштитен текст на музичко дело му припаѓа учество во авторскиот надоместок од предходниот став.

Член 66

Ако во една музичко-литературна емисија (музичка приказна, рецитал и сл.) е изведена композиција (или фрагмент), авторскиот надоместок се пресметува како самостојно изведено музичко дело.

Меѓутоа, ако музичкото дело е неделива целина авторскиот надоместок се дели врз основа на договор помеѓу авторот на музиката и авторот на текстот.

Член 67

Кога увертирите и оркестарските интермеца на една музичко сценско дело (опера, оперета) се изведуваат посебно, авторскиот надоместок се пресметува како за дело без текст.

Член 68

Авторскиот надоместок за дело емитовано во рамките на заедничка програма на повеќе радио-телевизиски станици, се пресметува како да е изведено на секоја од тие радио-телевизиски станици посебно.

Член 69

Траењето на делата изведени во соодветните репартициски класи се пресметува со цели минути.

Кога траењето на делата пречекори цела минута за повеќе од 30 секунди, се пресметува во траење за следната цела минута.

Член 70

Авторскиот надоместок за изведено музичко-кореографско дело кое спаѓа во категоријата на мали права, им се пресметува на композиторот и кореографот само според нивниот писмен договор. Ако таков договор не постои целиот надоместок му се пресметува на композиторот.

Авторскиот надоместок за изведено дело од народната уметност се распределува на еднакви делови на аранжерот и кореографот, ако со нивниот меѓусебен договор не е поинаку регулирано.

Член 71

За издадено дело од домашен или странски автор во земјата, како и за дело од домашен автор издадено во странство, учеството во авторскиот надоместок што му припаѓа на издавачот се утврдува со писмен договор.

На издавачот му се пресметува договорениот дел почнувајќи од годината кога делото е издадено, се додека трае важноста на договорот.

Договорените делови на издавачот и подиздавачот за правата од јавно соопштување не можат да бидат поголеми од деловите предвидени со правилата на Меѓународната конференција на друштвата на авторите и композиторите (ЦИСАЦ).

VI. ПРАВА ОД МЕХАНИЧКА РЕПРОДУКЦИЈА

Член 72

Правата од механичката репродукција на македонските носители на права ЗАМП ги остварува врз основа на поединечни договори.

Правата од механичката репродукција на странските носители на права се остваруваат во согласност со договорите за меѓусебно застапување, што ЗАМП ќе ги склучи со странските соодветни организации на носители на права.

Член 73

Во колективното управување на авторските права врз основа на механичката репродукција се применуваат одредбите на Законот за авторското право и сродните права на Р.Македонија, актите на ЗАМП и правилата на Меѓународното биро на друштвата за заштита на правата на снимање и репродукција (БИЕМ), чиј член е ЗАМП.

Во смисла на правилата од претходниот став, носителот на права не може на еден производител да му даде исклучително право на снимање на свое дело.

ФОНОГРАМИ (грамофонски и дигитални плочи, звучни касети, компакт дискови и други видови носачи на звук)

Член 74

Авторските надоместоци за дела снимени на фонограми се наплатуваат согласно одредбите на типскиот договор кој ЗАМП го склучил со производителите на фонограми.

Надоместоците од предходниот став се наплатуваат врз основа на извештаите на производителите за снимените дела и за бројот на продадените фонограми.

Авторскиот надоместок се наплатува само за дела на оние автори кои ЗАМП ги штити во смисол на чл.81 на овој Правилник.

Член 75

Износот на надоместокот што е наплатен за еден фонограм ќе им се подели на авторите сразмерно на траењето на нивните дела снимени на тој фонограм, ако тие се снимени sukcesивно, односно самостојно.

Ако на еден фонограм се наоѓаат музички дела што не се снимени sukcesивно, односно самостојно, туку претставуваат целина (на пример: придружна музика со читање текст или обратно), надоместокот се дели исклучиво според договор на авторите на музиката и текстот. Ако до моментот на распределбата таков договор не му е доставен на ЗАМП, ЗАМП е должен да го чува наплатениот надоместок додека авторите не се изјаснат за начинот на распределбата.

Член 76

Авторскиот надоместок пресметан за едно снимено дело, во смисла на член 84, став 1 од овој Правилник, се дели на следниве начини:

1. Ако едно музичко дело го создал еден автор, 100% од надоместокот му се доделува на авторот на тоа музичко дело.

2. Ако делото е создадено со соработка на повеќе лица (коавтори), надоместокот се дели според нивниот писмен договор.

Доколку таков договор не постои, надоместокот се дели на тој начин што на музичките дела со зборови или без нив се применуваат одредбите на член 64 и другите соодветни одредби на овој Правилник.

Член 77

Распределбата на надоместокот на странските автори се врши врз основа на одредбите на овој Правилник и на договорите за меѓусебна заштита на правата на механичката репродукција што ЗАМП ги склучил со странските организации, како и врз основа на документацијата што ќе ја достават тие организации.

ВИДЕОГРАМИ (видеокасети, видеоплочи и сл.)

Член 78

Авторските надоместоци за делата снимени на видеограми се наплатуваат според одредбите на типскиот договор, што ЗАМП го склучил со производителите на видеограми или во согласност со овој Правилник.

Надоместоците од предходниот став се наплатуваат врз основа на извештаите на производителите за снимените дела и за бројот на продадените видеограми.

Авторски надоместоци се наплатуваат само за дела кои ги штити ЗАМП, согласно чл.72 од овој Правилник.

Член 79

Износот на надоместокот што е наплатен за еден видеограм им се распределува на авторите чии дела се снимени на тој видеограм.

Во зависност од видот на делото и од начинот на видеографската репродукција, за распределба на авторските надоместоци се утврдуваат следниве категории:

1. Репродукција на видеограми:

а) порано изработени снимки на дела од репертоарот на ЗАМП (видеокопии), освен музичките дела од кинематографски играни и кратки филмови, ТВ-филмови и ТВ-серии;

б) порано создадени дела во нивната оригинална форма, со посебна реализација (сложени дела);

в) порано создадени дела, адаптирани врз основа на дозвола, во рамките на договорот за адаптација.

2. Снимање оригинални видеографски дела, специјално создадени и напишани за аудиовизуелна репродукција, врз основа на договор за нарачка.

3. Репродукција на видеограм на кратки филмови, ТВ филмови и ТВ серии.

Член 80

Износот на надоместокот што е наплатен за еден видеограм, на кој се снимени дела од точките 1 и 2 од член 79 на овој Правилник, им се дели на носителите на права сразмерно на траењето на нивните дела кои се наоѓаат на тој видеограм, ако делата се снимени sukcesивно, односно самостојно.

Ако на еден видеограм се наоѓаат музички и литературни творби што не се снимени sukcesивно, односно самостојно, туку претставуваат целина (придружна музика со читање текст или обратно), надоместокот се дели исклучиво според договорот на авторите на музиката и текстот.

Ако до моментот на распределбата таков договор не му е доставен на ЗАМП, ЗАМП е должен да ги чува наплатените надоместоци додека заинтересираните автори не се изјаснат за начинот на распределбата.

Член 81

Авторскиот надоместок пресметан за едно снимено дело според точките 1 и 2 од член 79 на овој Правилник се дели на начини утврдени во член 76 од овој Правилник.

Член 82

Износот на надоместокот што е наплатен за еден видеограм, на кој се снимени творби од точка 3 од член 79 од овој Правилник, им се дели на авторите на тие дела на следниов начин:

1. Износот на надоместокот на авторот на музиката и авторот на сценариото се дели според писмениот договор на заинтересираните автори.

Ако до моментот на распределбата таков договор не му е доставен на ЗАМП, ЗАМП е должен да го чува наплатениот надоместок додека авторите не се изјаснат за начинот на распределбата.

2. Во случај кога ЗАМП го штити само авторот на музиката, или авторот на сценариото, врз основа на кое сценариото е изработено, износот на надоместокот се дели на следниве начини:

а) ако музиката, сценариото ги создал еден автор, надоместокот во висина од 100% му се распределува на авторот на музиката, сценариото;

б) ако музиката и сценариото се создадени во соработка на повеќе лица (коавтори) износот на надоместокот се дели на начин утврден со нивен договор.

Ако до моментот на распределбата ваков договор не е доставен во ЗАМП, ЗАМП е должен да го чува наплатениот надоместок се додека заинтересираните автори не се изјаснат за начинот на распределба.

в) Исклучително од одредбите на ставот б), ако музичкото дело е создадено во соработка на повеќе лица (коавтори), а нивен договор за распределба на надоместокот не постои, за распределбата се применуваат одредбите од чл.60 и останатите соодветни одредби од овој Правилник. (ЗАПСП)

Член 83

Надоместоците што им припаѓаат на странските носители на права се распределуваат врз основа на овој Правилник и на одредбите од договорите за меѓусебна заштита на правата од механичката репродукција кои ЗАМП ги склучил со странските организации, како и врз основа на документацијата што ја доставаат тие организации.

Член 84

Надоместоците по основ на правата од механичката репродукција се пресметуваат и исплатуваат најмалку еднаш годишно, за изминатата година.

Надоместоците се исплатуваат според претходно одбивање на трошоците на заштитата.

Висината на трошоците за колективно управување на домашните носители на права ја утврдува Собранието на ЗАМП.

Висината на трошоците на колективно управување на странските автори се утврдува со договорите што ќе ги склучи ЗАМП со соодветните странски организации.

Член 85

Секој носител на права има право на увид во личните податоци за користење на неговите дела, на пресметката и на другата документација поврзана со тоа.

Носителот на права има право, да поднесе приговор и достави докази доколку е незадоволен од извршената пресметка.

Приговорот од став 2 на овој член се поднесува до Управниот одбор најдоцна во рок од 30 дена од приемот на поединечната пресметка.

По приговорот од став 2 на овој член, одлучува Управниот Одбор, по прибавување на соодветно мислење од Стручната служба и/или други органи кои располагаат со соодветни податоци, најдоцна во рок од 30 дена по приемот на приговорот.

Против одлуката на Управниот одбор, носителот на права има право да поднесе жалба до Собранието, во рок од 15 дена од денот на доставувањето на одлуката.

Одлуката на Собранието е конечна.

VII. ТРОШОЦИ ЗА ПОКРИВАЊЕ НА КОЛЕКТИВНОТО УПРАВУВАЊЕ НА АВТОРСКИТЕ ПРАВА**Член 86**

За покривање на вкупните трошоци за работа на Здружението може да се користат средства од прибраните надоместоци во износ до 15%..

Трошоците за водење на судските постапки, судските такси, трошоците за вештачење, адвокатските трошоци и извршните трошоци се утврдуваат со одлука на Собранието и тие не влегуваат во вкупните трошоци за работа на Здружението.

По завршување на календарската година со финансискиот извештај изготвен од страна на Надзорниот одбор и Стручната служба на Здружението, остатокот од средствата по извршување на административно-технички работи за други здруженија кои се предвидени со посебен договор, нивната намена ја утврдува со акт Собранието на Здружението.

VIII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ**Член 87**

Толкување на одредбите на овој Правилник и упатство за неговата примена дава Собранието.

Член 88

Правилникот за распределба на авторските надоместоци по неговото донесување согласно ЗАПСП и Статутот на ЗАМП, се објавува во "Службен весник на Република Македонија".

Правилникот влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето.

Член 89

Овој Правилник ќе се применува почнувајќи со распределбата на авторските надоместоци за 2014 година што ќе биде утврдена со општата пресметка во 2015 година.

Член 90

Со влегувањето во сила на овој Правилник престанува да важи Правилникот за заштита на авторските права и распределба на авторските надоместоци од изведуваче музички неценски дела бр. 384-1-03 од 03.12.2013 година.

Сите започнати постапки по Правилникот за заштита на авторските права и распределба на авторските надоместоци од изведуваче музички неценски дела бр.384-1-03 од 03.12.2013 година ќе се применуваат, се до стапувањето во сила на новиот Правилник за распределба.

Бр. 282-1-0201
24 септември 2014 година
Скопје

Собрание на ЗАМП
Претседател,
проф. Живон Глишиќ, с.р.



РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
УЛ. „Митрополит Т. Гоголанов“ бр. 25,
СКОПЈЕ
tel.: 02 312 23 01, 02 323 90 95, 078 225 406
e-mail: zamp@zamp.com.mk

**ЗДРУЖЕНИЕ ЗА ЗАШТИТА
НА АВТОРСКИ МУЗИЧКИ ПРАВА**

ПРИЈАВА НА ДЕЛО

Автор.....
Псевдоним.....
Адреса.....
Телефон.....
Датум.....

1. Наслов на делото и ставовите (година на создавањето):	2. Автор на музиката (име и презиме):
3. Автор на текстот, преведувач, кореографијата (име и презиме):	4. Автор на аранжманот – обрботката (име и презиме):
5. Издавач (година кога делото е издадено):	6. Траење (на целото дело и ставовите):
7. Изведувачки состав-изведувач:	8. Дали делото е снимено (носач на звук) и каде се наоѓа снимката:
9. Каде се наоѓа партитурата и материјалот на делото:	10. Референтен број (пополнивА ЗАМП):

11. Согласноста на коавторите за пријавата на дело (согласно чл. 60 ст. 1 од Правилникот):
Основа за распределба на авторските надоместоци за музички дела создадени во соработка на повеќе лица (коавтори), е пријавата на делото, на која мора да бидат потпишани сите коавтори и во која треба да биде точно утврдено секое поединечно учество искажано во проценти.

Автор на музика:	%		(потпис)	
Автор на текст:	%		(потпис)	
Автор на аранжман:	%		(потпис)	

(потпис на авторот)



Службен весник
на Република Македонија



www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.
Директор и одговорен уредник – м-р Тони Трајанов.
Телефон: +389-2-55 12 400.
Телефакс: +389-2-55 12 401.

Претплатата за 2014 година изнесува 10.100,00 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД - Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

ISSN 0354-1622



2014141